

Капитал банка АД, Скопје

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на  
31 декември 2009

Со извештај на независниот ревизор

## **СОДРЖИНА**

### **Извештај на независниот ревизор**

#### **Финансиски извештаи**

<b>Биланс на успех</b>	<b>2</b>
<b>Биланс на состојба</b>	<b>4</b>
<b>Извештај за промените во капиталот и резервите</b>	<b>6</b>
<b>Извештај за паричниот тек</b>	<b>8</b>
<b>Белешки кон финансиските извештаи</b>	<b>11</b>



КПМГ Македонија ДОО Скопје  
Соравиа Центар Скопје 7ми кат  
Ул. „Војвода Васил Ациларски“ бб  
Скопје 1000  
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220  
Факс +389 (2) 3111 811  
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk  
Портал www.kpmg.com.mk

## **Извештај на независниот ревизор до акционерите на Капитал банка АД, Скопје**

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Капитал банка АД, Скопје ("Банката") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2009 година и извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, како и осврт на значајните сметководствени политики и останатите белешки. Финансиските извештаи на Банката за годината завршена на 31 декември 2008 беа ревидирани од друг ревизор, чишто извештај за финансиските извештаи издаден на 20 февруари 2009 година искажа мнение без резерва.

### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на систем на интерни контроли соодветни за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи кои не содржат материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; и правење на сметководствени проценки кои се разумни на соодветните околности.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Банката на 31 декември 2009 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

КПМГ Македонија ДОО  
29 април 2010 година  
Скопје

*КПМГ Македонија ДОО*

<b>Биланс на успех</b>			
<b>за периодот од 01.01.2009 до 31.12.2009</b>			

	Белешка	во МКД илјади	
		тековна година 2009	претходна година 2008
Приходи од камата		39.344	32.112
Расходи за камата		(5.183)	(1.908)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	34.161	30.204
Приходи од провизии и надомести		8.660	11.270
Расходи за провизии и надомести		(4.849)	(4.161)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	3.811	7.109
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	1.628	1.691
Останати приходи од дејноста	11	11.907	7.596
Удел во добивката на придружените друштва	24		
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	464	5.554
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	-	(696)
Трошоци за вработените	14	(37.089)	(33.621)
Амортизација	15	(4.806)	(3.415)
Останати расходи од дејноста	16	(47.334)	(46.824)
Удел во загубата на придружените друштва	24		
<b>Добивка/(загуба) пред оданочување</b>		<b>(37.258)</b>	<b>(32.402)</b>
Данок од добивка	17	(182)	-
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>(37.440)</b>	<b>(32.402)</b>

Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба \*

Добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на\*:

акционерите на банката

малцинското учество

Заработка по акција

41

основна загуба по акција (во денари)

(1.421)

(1.230)

разводната загуба по акција (во денари)

(1.421)

(1.230)

\* само за консолидираните финансиски извештаи

*Белешките на страните 11 - 137 се составен дел на овие финансиски извештаи.*

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 137 беа одобрени од Надзорниот одбор на 29 април 2010 година и беа потпишани во нивно име од:

Г. Ацо Илиески  
Член на Управен Одбор



**Биланс на состојба**  
**на ден 31.12.2009 година**

	Белешка	во МКД илјади	
		тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Актива:</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	18	189.095	218.953
Средства за тргување	19	0	0
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	0	0
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	0	0
Кредити на и побарувања од банки	22.1	0	0
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	107.789	115.074
Вложувања во хартии од вредност	23	33.440	21.973
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според “методот на главнина”)	24		
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	664	838
Останати побарувања	25	6.247	2.388
Заложени средства	26	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	107.658	107.658
Нематеријални средства	28	18.760	3.806
Недвижности и опрема	29	14.853	13.852
Одложени даночни средства	30.2	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	0	0
<b>Вкупна актива</b>		<b>478.506</b>	<b>484.542</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	107.479	76.742
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	-	-

Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	1,172	1,798
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	11,251	9,972
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно обврски</b>		<b>119,902</b>	<b>88,512</b>
<b>Капитал и резерви</b>			
Запишан капитал	40	782,489	782,489
Премии од акции			
Сопствени акции			
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти			
Други сопственички инструменти			
Ревалоризациски резерви	40.1	382	368
Останати резерви			
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	40.2	(424,267)	(386,827)
<b>Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката</b>		<b>358,604</b>	<b>396,030</b>
Малцинско учество*		-	
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>358,604</b>	<b>396,030</b>
<b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>			
		<b>478,506</b>	<b>484,542</b>
Потенцијални обврски	42.1	29,395	46,990
Потенцијални средства	42.2	-	-

\* само за консолидираните финансиски извештаи

Белешките на страните 11 - 137 се составен дел на овие финансиски извештаи.



**Извештај за промените во капиталот и резервите  
за периодот 01.01.2009 до 31.12.2009**

	Капитал			Останати резерви		Ревалоризациски резерви		Резерва за заштита од ризици		Релалоризациони резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на банката		Малцинско учество	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Други сопственички инструменти	Законска резерва	Останати резерви	Резерва за средства за продажба	Резерва од ризици	Резерва од курсни разлики	Останати ревалоризациски резерви	Расположливи за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	Акумулирани загуби	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на банката	Малцинско учество		
<i>Во илјади денари</i>																		
На 1 јануари 2008	782.489						1.236									429.300		429.300
Корекции на почетната состојба																		
На 1 јануари 2008, коригирано	<b>782.489</b>						<b>1.236</b>							<b>(354.425)</b>		<b>429.300</b>		<b>429.300</b>
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба							(868)									(868)		(868)
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови																		
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење																		
Курсни разлики признаени во капиталот																		
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот																		
Останато (наведете детално)																		
<b>Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот</b>							<b>(868)</b>									<b>(868)</b>		<b>(868)</b>
Издадени акции во текот на периодот																		
Добивка/(загуба) за финансиската година														(32.402)		(32.402)		(32.402)
Издвојување за законска резерва																		
Издвојување за останати резерви																		
Дивиденди																		
Откуп на сопствени акции																		
Продадени сопствени акции																		
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)																		
На 31 декември 2008 (претх.год)/ 1 јануари 2009 (тековна година)	782.489						368							(386.827)		396.030		396.030

Белешките на страните 11 - 137 се составен дел на овие финансиски извештаи.

**Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжение)  
за периодот 01.01.2009 до 31.12.2009**

	Капитал		Останати резерви		Ревалоризациони резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на Малцинско учество	Вкупно капитал и резерви		
	Запишан капитал	Премии од (Сопствен и акции)	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Други сопственички инструменти	Законска резерва	Останати резерви	Ревалоризациска резерва за средствата расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики	Останати ревалоризациски резерви			Расположливи за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите
<i>Во илјади денари</i>														
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба						14							14	14
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови														
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење														
Курсни разлики признаени во капиталот														
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот														
Останато (наведете детално)														
<b>Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот</b>						14							14	14
Издадени акции во текот на периодот												(37.440)	(37.440)	(37.440)
Добивка/(загуба) за финансиската година														
Издвојување за законска резерва														
Издвојување за останати резерви														
Дивиденди														
Откуп на сопствени акции														
Продадени сопствени акции														
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)														
<b>На 31 декември 2009 (тековна година)</b>	782.489					382						(424.267)	358.604	358.604

Белешките на страните 11 - 137 се составен дел на овие финансиски извештаи.

**Извештај за паричниот тек**  
**за периодот од 01.01.2009 до 31.12.2009 год.**

Белешка	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	(37,258)	(32,402)
Коригирана за:		
Малцинското учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 699	483
недвижности и опрема	15 4,107	2,932
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства		
продажба на недвижности и опрема		
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства		
продажба на недвижности и опрема		
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		
Приходи од камата	6 (39,344)	(43,382)
Расходи за камата	6 5,183	6,068
Нето-приходи од тргување		
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста ослободена исправка на вредноста	12 (464)	(5,554)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување ослободени загуби поради оштетување	13	696
Посебна резерва		
дополнителни резервирања ослободени резервирања	38 (626)	(1,444)
Приходи од дивиденди	11 (98)	(210)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		
Останати корекции		802

Наплатени камати	39,376	45,173
Платени камати	(5,894)	(4,984)
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>(33,654)</b>	<b>(31,822)</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување		
Дериватни средства чувани за управување со ризик		
Кредити на и побарувања од банки		
Кредити на и побарувања од други комитенти	9,175	(17,604)
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		(3,556)
Задолжителна резерва во странска валута	(39,858)	(236)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(5,637)	1,477
Одложени даночни средства		
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување		
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		
Депозити на банки		
Депозити на други комитенти	31,448	52,640
Останати обврски	1,279	752
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		
<b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</b>	<b>(37,268)</b>	<b>1,651</b>
(Платен)/поврат на данок на добивка		(125)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>	<b>(37,268)</b>	<b>1,526</b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	(11,950)	
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		318
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		
(Набавка на нематеријални средства)	(15,653)	(2,936)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		
(Набавка на недвижности и опрема)	(5,108)	(10,306)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата		

(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		
(Останати одливи од инвестициската дејност)		
Останати приливи од инвестициската дејност	98	210
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>(32,613)</b>	<b>(12,714)</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		
(Отплата на обврските по кредити)		
Зголемување на обврските по кредити		
(Отплата на издадените субординирани обврски)		
Приливи од издадените субординирани обврски		
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		
(Откуп на сопствени акции)		
Продадени сопствени акции		
(Платени дивиденди)		
(Останати одливи од финансирањето)		
Останати приливи од финансирањето		
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	165	356
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(69,716)</b>	<b>(10,832)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	217,316	228,148
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>18</b>	<b>217,316</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи

Белешките на страните 11 - 137 се составен дел на овие финансиски извештаи.

## **1. Вовед**

### **а) Општи информации**

Капитал Банка А.Д., Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) е Акционерско друштво основано со седиште во Република Македонија. Адресата на нејзиното регистрирано седиште е: ул. 27 март бр. 1, 1000 Скопје, Република Македонија.

Банката е овластена од Народна Банка на Република Македонија (“НБРМ”) за вршење на платен промет во земјата и странство, вклучувајќи и посредување при купопродажба на девизи, кредитни и депозитни активности и работење со кредитни картички во земјата и странство. Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2009 и 2008 година изнесува 59 односно 56 вработени, соодветно.

Банката нема вложувања во подружници и подружни претпријатија.

Банката котира на Македонската берза за хартии од вредност АД, Скопје, на слободниот пазар, со симбол ИНТП и ИСИН код (МКИНТП101015).

Надзорниот Одбор на Банката на 29 април 2010 година го одобри издавањето на финансиските извештаи.

### **б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**

#### **Изјава за усогласеност**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени во Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 118/2007) и Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 118/2007, 80/2009, 157/2009) (во понатамошниот текст “Методологијата”).

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

#### **Основи за мерење**

Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во Методологијата за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност, освен за:

- Средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност;

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на НБРМ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Банката да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што

вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка г: Значајни сметководствени проценки.

### **Функционална и известувачка валута**

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2009. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади македонски денари (“МКД” или “денари”) освен каде што е наведено спротивно. Денарот е функционална валута на Банката.

### **в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи, освен како што е објаснето во белешката 1 д), која ги наведува промените во сметководствените оценки и политики.

#### **в.1) Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Монетарните средства и обврски кои гласат во странски валути се превреднуваат во денари со примена на средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и, амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот вежечки на крајот на периодот.

Сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута, се вклучени во билансот на успех. Средните девизни курсеви кои беа применети за превреднување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2009</u>	<u>31 декември 2008</u>
1 ЕУР	61.1732 денари	61.4123 денари
1 УСД	42.6651 денари	43.5610 денари
1 ЦХФ	41.1165 денари	41.0427 денари

#### **в.2) Камата**

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапка која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или

каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на средството или обврската и не се менува последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- Камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- Камата од вложувања расположиви за продажба со користење на метод на ефективна камата.

### **в.3) Провизии и надомести**

Приходите и расходите од надомести и провизии кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од надомести и провизии, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите, работењето со картички и останати услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

### **в.4) Приходи од дивиденди**

Дивидендите се признаваат во билансот на успех кога ќе се обезбеди правото за примање на плаќањето.

### **в.5) Расходи од наеми**

Плаќањата по оперативни наеми Банката ги признава како расход во билансот на успех за времетраење на наемот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

### **в.6) Данок на добивка**

Данокот на добивка се состои од тековен данок и се признава во билансот на успех.



Согласно измените во Законот за Данок на добивка од 1 јануари 2009 година, друштвата се обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка на непризнаените расходи и на исплатени дивиденди и други распределби од добивка. Стапката на данокот изнесува 10% (2008:10%).

Основа за пресметка на данокот на добивка на непризнаени расходи претставува износот на непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за износот на даночниот кредит и даночните ослободувања и олеснувања. Основа за пресметка на данокот на добивка на исплатени дивиденди и други распределби од добивката претставува износот на исплатената дивиденда и другите распределби од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите односно авансите на дивидендите кои се исплаќаат во пари, се врши на денот на кој што дивидендата се исплаќа.

Во 2008 година методологијата за пресметка на данокот на добивка беше различна, со тоа што основа за пресметка на данокот претставуваше добивката кој се корегираше за одредени приходи и расходи и даночни ослободувања и олеснувања.

## **v.7) Финансиски средства и обврски**

### ***(i) Признавање***

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

### ***(ii) Класификација***

Банката ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до достасување. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

### ***(iii) Депризнавање***

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска.

Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

### ***(iv) Нетирање***

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

**(v) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност**

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

**(vi) Принцип на мерење според објективна вредност**

Објективните вредности на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Банката утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. Техниките за проценка вклучуваат техника на нето сегашна вредност, метод на дисконтирани парични текови, споредба со слични инструменти за кои постојат пазарни цени и модели на проценка.

**в.8) Загуби поради оштетување**

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на билансот на состојба, Банката проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката за управување со кредитниот ризик (Службен весник бр. 13/2008 и 31/2009). Согласно оваа одлука, Банката врши класификација на поединечна основа за сите изложености кои се сметаат за поединечно значајни и на групна основа за портфолио на мали кредити. Банката ги класификува сите поединечни активни билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на кредитниот ризик и врши проценка на износот на загуби поради оштетување.

Критериумите што Банката ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;

- Отпочнување на стечајни постапки;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот,
- Намалување на вредноста на дадените гаранции – колатерал и
- Движење на цените на акциите во последниот период.

Банката врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Банката утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето. Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за исправка на вредноста (оштетување на средствата), со истовремено признавање на загуба поради оштетување во билансот на успех. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот.

За целите на класификација на групна основа во портфолиото на мали кредити, финансиските средства се групирани врз основа на слични карактеристики на кредитниот ризик (односно врз основа на процес на рангирање при што Банката ги зема предвид видот на кредитниот продукт). Овие карактеристики се релевантни за проценка на идните парични текови за групи на такви средства, што претставува индикатор за способноста на должниците да ги платат сите достасани износи во согласност со договорените услови на средствата што се проценуваат.

Имено, финансиските средства за кои се издвојува исправка на вредноста на групна основа, Банката ги класифицира во хомогени потпортфолија според видот на кредитниот продукт - кредитни картички, потрошувачки кредити, станбени кредити и кредити на правни лица.

Банката не ги класифицира на групна основа изложеностите кои не може да ги класифицира во хомогени потпортфолија.

За потребите на пресметка на износот на исправка на вредноста и на посебната резерва на групна основа, Банката примени упростен статистички модел, при што се искористени историските податоци за извршената исправка на вредноста кај поделни групи хомогени финансиски средства во последните три (3) години.

Имено, врз основа на дванаесет (12) последователни квартални извештаи КА-1 за периодот од 31.03.2006 до 31.12.2008 год., Банката ја анализираше својата кредитната изложеност по основ на секој од наведените кредитни продукти и издвоената резерва по тој основ.

Врз основа на таа анализа, беа добиени одредени средни вредности за издвоената резерва за портфолиото на кредитни картички и потрошувачки кредити. Изложеноста на Банката по основ на станбените кредити и кредити на правните лица, со оглед на незначителниот износ на соодветните портфолија, не беа вклучени во анализата.

Добиените средни вредности Банката ги користи како граници во кои би требало да се движи износот на исправката на вредноста, односно на посебната резерва за изложеностите на кредитен ризик по основ на споменатите кредитни продукти.

Сепак, за потребите на конечната пресметка на загубата поради оштетување на групна основа, Банката поединечно ја класифицира секоја изложеност на кредитен ризик во портфолиото на хомогени финансиски средства.

Пресметката на исправката на вредноста, односно посебната резерва за секое одделно побарување по основ на кредитна картичка или потрошувачки кредит, се врши на следниот начин:

За одделните изложености на кредитен ризик спрема клиенти-корисници на кредитни картички или потрошувачки кредити, кај кои на датумот на пресметката на исправката на вредност односно посебната резерва се евидентирани состојби на одредени конта, се утврдува одреден процент за пресметка на исправка на вредноста, односно посебната резерва.

Утврдување на % на исправка на вредноста, односно исправка на вредноста кај изложеноста на групна основа:

Состојба евидентирани на сметки за тековен квартал	Состојба евидентирана на сметки во претходен квартал	Ризична група	%	Забелешка
недостасана главница, недостасана камата	недостасана главница, недостасана камата	A	1%	
недостасана главница, недостасана камата	достасана главница до 30 д., достасана камата до 30 д.	A	4%	
недостасана главница, недостасана камата	достасана главница над 30 д., достасана камата над 30 д.	A	7%	
недостасана главница, недостасана камата достасана главница до 30 д., достасана камата до 30 д.	недостасана главница, недостасана камата , достасана главница до 30 д., достасана камата до 30 д.	A	10%	
Главница- недостасана, достасана до 30д. и достасана над 30 д. Камата- недостасана, достасана до 30 д. идостасана над 30 д. (или само на сметките за достасана главница и камата над 30 дена)	недостасана главница, недостасана камата	Б	11%-15%	Ако во претходниот месец од кварталот немало евидентирани состојби на достасана главница до 30д. и достасана камата до 30 д.
Главница- недостасана, достасана до 30д. и достасана над 30 д. Камата- недостасана, достасана до 30 д. идостасана над 30 д. (или само на сметките за достасана главница и камата	недостасана главница, недостасана камата , достасана главница до 30 д., достасана камата до 30 д.	Б	16%-20%	Ако во претходниот месец од кварталот немало евидентирани состојби на достасана главница до 30д. и достасана камата до 30 д.

над 30 дена)				
Главница- недостасана, достасана до 30д. и достасана над 30 д. Камата- недостасана, достасана до 30 д. идостасана над 30 д. (или само на сметките за достасана главница и камата над 30 дена)	недостасана главница, недостасана камата , достасана главница до 30 д., достасана камата до 30 д.	Б	21%-25%	Ако во претходниот месец од кварталот имало евидентирани состојби на достасана главница до 30д. и достасана камата до 30 д. -изложеностите се предмет на дополнителна контрола и утврдување на исправката на вредност и посебната резерва
Главница- недостасана, достасана до 30д. и достасана над 30 д. Камата- недостасана, достасана до 30 д. идостасана над 30 д. (или само на сметките за достасана главница и камата над 30 дена)	Главница- недостасана, достасана до 30д. и достасана над 30 д. Камата- недостасана, достасана до 30 д. И достасана над 30 д. (или само на сметките за достасана главница и камата над 30 дена)	В	26%-50%	Изложеностите се предмет на дополнителна контрола и утврдување на исправката на вредност и посебната резерва

Во случај на ненаплатливост на кредитот, истиот се отпишува наспроти соодветното резервирање поради оштетување. Таквите кредити се отпишуваат откако ќе се завршат сите неопходни процедури и ќе се утврди износот на загубата.

Доколку, последователно, износот на исправката на вредноста се намали и намалувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случува по признавањето на оштетувањето (како што е подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признатата загуба поради оштетување се намалува преку корекција на сметката на исправката на вредноста. Износот на намалувањето се признава во корист на тековните добивки.

#### Вложувања расположливи за продажба

На секој датум на биланс на состојба, Банката проценува дали постои објективен доказ за оштетување на вложувањата расположливи за продажба. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех.

Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку билансот на успех.

Секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи за продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во капитал.

#### **в.9) Парични средства и паричен еквивалент**

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозитите по видување кај банките, орочените депозити кај банки со првичен рок на достасаност помал од три месеци, депозитите во Народна Банка на Република Македонија (“НБРМ”), како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена во нивната објективна вредност, и кои се користат од Банката во управување со краткорочни обврски

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

#### **в.10) Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба. Веднаш пред класификација како средства кои се чуваат за продажба, средствата се премеруваат во согласност со сметководствените политики на Банката.

Потоа генерално средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

#### **в.11) Кредити и побарувања**

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина. Тие се јавуваат кога Банката одобрува пари или услуги директно на коминтенти без намера за размена на побарувањето.

Кредитите и авансите почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

#### **в.12) Вложувања**

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто е објективна вредност на дадениот надоместок за истите зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

#### Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиските средства кои се чуваат до достасување се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои, раководството на Банката има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Доколку Банката продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до достасување пред нивното достасување, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства

расположливи за продажба. а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства;
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите; или
- се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контролата на Банката

#### Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се оние кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Финансиски средства расположливи за продажба се средства наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Вложувањата расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Добивките и загубите кои се јавуваат од промени во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат директно во капиталот, се до моментот на престанок на признавањето или во случај на нивно оштетување, при што акумулираните добивки или загуби, претходно признаени во капиталот, се признаваат во тековните добивки или загуби. Сепак, каматата пресметана користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, како и позитивните и негативните курсни разлики на монетарните средства класифицирани како расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех. Дивидендите на хартиите од вредност расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех во периодот кога ќе се обезбеди правото за примање на исплатата.

### **в.13) Недвижности и опрема**

#### ***(i) Признавање и мерење***

Недвижностите и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.



Добивките и загубите поврзани со оттуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во билансот на успех.

**(ii) Последователни издатоци**

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Банката поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други трошоци за редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	%	%
Компјутерска опрема	20	25
Телекомуникациска опрема	15	25
Канцелариски мебел	20	20
Транспортни средства	25	25
Вложувања во имот земен под закуп	25	25
Останата опрема	10	10

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат доколку е соодветно. Проценките на корисниот век на употреба на одредени ставки на недвижности и опрема беа ревидирани во 2009 година (види белешка 29).

**в.14) Нематеријални средства**

**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување.

Трошоците поврзани со развој на нови производи кои базираат на договорни односи и за кои се очекува во иднина да создаваат веројатни економски користи, кои во исто време се јасно разграничени во интерни проекти со точно утврдени карактеристики како, времетраење, цели, очекувани сегменти од пазарот кои ќе бидат покриени со тие производи и кои можат точно да се измерат, се капитализираат.



Почетно, истите се мерат по нивната набавна вредност, а последователно се амортизираат во рок од времетраење на очекуваниот ефект од нивното користење.

Вредноста на вака класифицирани нематеријални средства ќе се амортизира во времетраење од 5 години (годишните стапки на амортизација од 20%) за кој рок иницијално е планирано да се продаваат производите на македонскиот пазар.

#### **(ii) Последователни издатоци**

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

#### **(iii) Амортизација**

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот полезен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот полезен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	%	%
Купен софтвер	15	25
Други нематеријални средства	10 - 20	20

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат доколку е соодветно. Проценките на корисниот век на употреба на нематеријалните средства беа ревидирани во 2009 година (види белешка 28).

#### **в.15) Средства земени под наем - наемател**

Средствата под наем се класифицираат како:

- а) финансиски наем-кога се пренесуваат суштински сите ризици и користи од средството, без оглед дали сопственоста е пренесена или се планира да биде пренесена и
- б) оперативен наем- сите други средства земени под наем. Овие средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Банката користи во моментот исклучиво оперативни наеми и плаќањата по истите ги признава како расход, или приход во случајот кога се работи за поднаем, во билансот на успех.

**в.16) Загуби поради оштетувања на нефинансиските средства**

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

**в.17) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг**

Депозитите, издадените должнички хартии од вредност и субординираниот долг се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите, издадените должнички хартии од вредност, субординираниот долг и обврските по кредити почетно се признаваат по објективната вредност, што претставува прилив при нивното издавање (објективна вредност на применото добро) зголемена за настанатите трансакциони трошоци кои се директно поврзани со стекнување или издавање на финансиската обврска. Последователно се мерат по амортизираната набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

**в.18) Резервирања**

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската.

Оваа позиција ги вклучува долгорочните резервирања и другите долгорочни обврски кои не се поврзани со одложените даноци од добивка или произлегуваат од позајмици или други финансиски активности. Видови на ставки најчесто вклучени во оваа категорија се пресметки и резервации за:

- Вонбилансни кредитни изложености
- Подмирување на судски и други спорови на Банката
- Планови за реструктурирање
- Неповолни договори

Во основа, резервација треба да се признае доколку и само доколку:

- Банката има постоечка обврска (правна или конструктивна) кон друга страна (идентификувана страна или јавноста) како резултат на минат настан.
- Постои веројатност (поголема од 50%) дека ќе настане потреба од одлив на ресурси со цел да се подмири соодветната обврска.
- Може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервациите кои претставуваат скриени резерви или не се економски оправдани не се признаваат.

**Вреднување**

Инхерентна карактеристика на долгорочните резервации е дека и износот по кој обврската ќе се подмири и времето на подмирување на обврската често мора да се проценуваат. Сметководствената вредност на овие обврски се утврдува врз основа на најдобрите проценки за износот и времето на очекуваното подмирување на обврските. Кога ефектот на вредноста на времето е значаен, износот на резервацијата е сегашната вредност (дисконтирана врз основа на долгорочната стапка на позајмиците на Банката) на очекуваните трошоци за подмирување на обврската.

Во случај кога трошоците потребни за подмирување на обврската се очекува да бидат исплатени од други лица, исплатата треба да се третира како посебно средство. Во Билансот на успех, трошоците поврзани со резервациите, треба да се презентираат нето од износот признат за исплата.

Резервациите треба да бидат предмет на ревизија на секој известувачки ден и да се прилагодуваат со цел да ја одразуваат тековната најдобра проценка. Промената на обврските од период во период ќе вклучува промени во оценките на износот или времето на подмирување, промени во применетата дисконтна стапка и применетите различни курсеви. Во случај на дисконтирање, зголемувањето на резервацијата кое го одразува изминатото време се признава како расход. Преостанатата нето

промена на обврските од износот кој е прикажан во претходниот период на известување се рефлектира како зголемување или намалување на расходот кој се однесува на соодветната обврска.

## **в.19) Користи за вработените**

### ***(i) Планови за дефинирано придонеси***

Банката плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се уплаќаат во државниот Пензиски Фонд и задолжителните приватни пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

### ***(ii) Краткорочни користи за вработените***

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

### ***(iii) Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ. Банката нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените и јубилејни награди, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

## **в.20) Акционерски капитал, резерви и плаќања за дивиденди**

### ***(a) Обични акции***

Обичните акции се класификувани како капитал.

### ***(б) Трошоци поврзани со емисија на акции***

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

***(в) Откуп на сопствени акции***

Кога Банката откупува сопствени акции, платените надомести, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции, се додека истите не се оутѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се признаваат како зголемување во акционерскиот капитал и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

***(г) Ревалоризациска резерва за средствата расположливи за продажба***

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони резерви, се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба.

***(д) Нераспределени добивки***

Нераспределените добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

***(е) Дивенди на обични акции***

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

**в.21) Заработка по акција**

Банката презентира основна и разводнета заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција е пресметана со поделба на добивката или загубата расположлива на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводнетата заработка по акција е утврдена со корекција на добивката или загубата расположлива на сопствениците на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции за ефектите од сите разводнувачки потенцијални обични акции.

**в.22) Известување според сегменти**

Сегментот претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Банката примарно известува по деловни сегменти.

**г) Употреба на оценки и проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани подолу:

### **Исправка на вредноста за кредити и аванси**

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика в.8.

Банката на квартална основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Исправката на вредност на групно ниво ги покрива загубите на ниво на портфолио на побарувања со слични карактеристики, кога постојат објективни докази за загуби поради оштетувања, но загубата сеуште не може да се идентификува на индивидуална основа. При определувањето на потребната исправка на вредноста на групно ниво, менаџментот ги зема во предвид факторите како квалитет на кредитите, големината на портфолиото, концентрацијата, како и економските фактори. Со цел да се процени потребната исправка на вредноста, се прават претпоставки за да се дефинира начинот на кој се формираат загубите и да се определат потребните влезни параметри врз база на минати искуства и тековните економски услови. Точноста на посебната резерва зависи од тоа колку добро се предвидени идните парични текови за специфичната исправка на вредноста и користените модели и параметри при проценката на исправката на вредноста на групно ниво.

### **Исправка на вредноста на сопственички хартии од вредност расположиви-за-продажба**

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви-за-продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување. Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финансиски активности.

### **Определување на објективната вредност**

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика. Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

### **Значајни проценки при примената на сметководствените политики на Банката**

Клучните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

#### **Класификација на финансиските средства и обврски**

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика в.12.

#### **д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

Од 1 јануари 2009 година стапи на сила Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи и Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките. Како резултат на ова Банката прв пат изготвува целосен сет на финансиски извештаи согласно пропишаниот од Народна Банка на Република Македонија модел на финансиските извештаи на банките и на белешките кон тие финансиски извештаи. Податоците за позиции во билансот на состојба се преземени од финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2008 година изготвени согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и таму каде што беше потребно направени се одредени рекласификации со цел да се задоволат изискувањата на моделот пропишан од НБРМ.

Рекласификации беа соодветно направени во следните позиции од билансот на состојба: останати побарувања, побарувања за данок од добивка, нематеријални средства и недвижности и опрема како и во следните позиции од билансот на успех: исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа, загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа, останати приходи и останати расходи од дејноста. Горенаведените рекласификации не предизвикуваат корекции во финансиските извештаи.

Во текот на годината која завршува на 31 декември 2009 година, Банката го смени корисниот век на употреба на нематеријалните средства и недвижностите и опремата, што претставува промена во сметководствените оценки. Раководството на Банката изврши соодветни проценки на нематеријалните средства и недвижностите и опремата и на таа основа одлучи да го зголеми



нивниот корисниот век на употреба. Ефектот од оваа промена е признаен во тековната година, а соодветно новите набавки ќе се амортизираат согласно овие промени:

- Корисниот век на употреба на правото на мостри и заштитен знак од 5 години се продолжува на 10 години;
- Корисниот век на употреба на патентите и лиценците од 5 години се продолжува на 10 години;
- Корисниот век на употреба на софтверот се продолжува од 4 години на 6,7 години;
- Корисниот век на употреба на телекомуникациската опрема се продолжува од 4 години на 6,7 години; и
- Корисниот век на употреба на компјутерската опрема се продолжува од 4 години на 5 години.

Ова е евидентирано во билансот на успех, во позиција Амортизација и во билансот на состојба, во позициите Нематеријални средства и Недвижности и опрема.

#### **г) Усогласеност со законската регулатива**

Банката го има усогласено своето работење со регулативата пропишана од Народна Банка на Република Македонија.

## **2. Управување со ризиците**

### **Вовед**

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик
- ризик на ликвидност
- пазарни ризици.

Оваа белешка представува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

### **Рамка на управување со ризици**

Деловните активности на Банката се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите за управување со ризици од финансиски карактер вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со истите. Банката се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Банката.

Политиките на Банката за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Банката



редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Одборот за раководење со ризик во согласност со политиките одобрени од страна на Управниот Одбор. Овој одбор ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со другите сектори на Банката. Управниот одбор донесува писмени политики за целокупното управување со ризици, како и процедури за специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки и ризикот од кредитирање.

Одборот за управување со ризици на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката и усогласеноста на Банката со прописите кои ги носи НБРМ, кои се однесуваат на управување со ризици. Одборот за управување со ризици во извршувањето на своите функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на интерните контроли и процедурите за управување со ризик, и резултатите ги презентира до Одборот за ревизија.

## 2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и побарувањата на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со овој ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот и со него поврзаните лица, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

### Управување со кредитен ризик

Управниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот Одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до ЕУР 50 илјади.

Сите кредитни изложености над ЕУР 50 илјади ги одобрува Надзорниот Одбор.

Одделните Сектори и одделенија (Сектор за кредити и гаранции, Сектор за работа со клиенти, Одделение за правни работи) во тесна соработка со Одделението за управување со ризици, се одговорни за контрола на кредитниот ризик на Банката, вклучувајќи:

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеност на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Дирекцијата за кредити и гаранции и Одделението за управување со ризици ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, пред да бидат одобрени на клиентите.

- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и побарувања), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување на тоа дали е потребна загуба за оштетување. Тековната класификација на Банката се состои од пет степена кои ги рефлектираат различните нивоа на ризик и расположливото обезбедување.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и посебната резерва до Одборот за раководење со ризик и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.

Обезбедувањето претставува еден од најтрадиционалните и најчести начини за намалување на кредитниот ризик. Банката применува упатства во врска со прифатливоста на одредени класи на обезбедување. Основните видови обезбедување за кредитите и авансите се следните:

- Хипотеки над станбен имот и деловен простор,
- Залог врз деловни средства како што се опрема, залихи и побарувања, и
- Залог врз финансиски инструменти како што се акции.

Соодветните сектори се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие во соработка со Одделението за управување со ризици се одговорни и за квалитетот на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Внатрешната Ревизија врши редовни контроли на работењето на Секторот за кредити и гаранции и Секторот за работа со клиенти.

### Политики во врска со оштетување и резервирање

Резервирањето поради оштетување на крајот на годината потекнува од секое поединечно ниво на интерно рангирање како што е тоа претходно објаснето во делот за управување со кредитниот ризик. Во табелата подолу се прикажани применетите проценти на резервирање од оштетување кај ставките на финансиските средства рангирани согласно интерниот систем на рангирање кој го применува Банката:

	2009		2008	
	Фин. средства (%)	Резерв.поради ошт. (%)	Фин. средства (%)	Резерв.поради ошт. (%)
А	76.57	1.01	67.88	0.35
Б	6.18	0.85	3.63	0.36
В	1.57	0.74	1.52	0.38
Г	1.01	0.71	1.88	0.94
Д	14.67	14.53	25.09	25.29
	<b>100.00</b>	<b>17.84</b>	<b>100.00</b>	<b>27.32</b>

## 2.1 Кредитен ризик

### A

#### 2.1 Кредитен ризик

##### A Анализа на максималната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други компани		Вложувања во финансиски средства за тргување		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доставување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провинци и надомести		Останати побарувања		Вонбилансна изложеност		Вкупно		
	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	
<i>во МКД изјави</i>																					
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредност на поединечна основа</i>																					
категорија на ризик А			52,498	87,180			5,821	14,247			12,177	28,714	24	39	953	266	2,512	38,799	73,985	169,245	
категорија на ризик Б			972	17,841			3,515						2	15	30	59	30	7,744	4,549	25,659	
категорија на ризик В			3,767	7,295									181	52		130		2,245	3,948	9,722	
категорија на ризик Г			3,470	9,255									38	18			60		3,568	9,273	
категорија на ризик Д			48,428	49,316				58,454					1,718	1,735		3	14,184		50,149	123,689	
	-	-	109,135	170,887	-	-	9,336	72,701	-	-	12,177	28,714	1,963	1,859	986	14,639	2,602	48,788	136,199	337,588	
(Исправка на вредност на поединечна основа)			(53,317)	(58,832)			(953)	(58,593)			(121)	(287)	(1,832)	(1,758)	(13)	(14,239)	(121)	(1,798)	(56,337)	(135,507)	
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредност на поединечна основа</i>			55,818	112,055			8,383	14,108			12,056	28,427	131	101	973	400	2,481	46,990	79,842	202,081	
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредност на групна основа</i>																					
поединечно невзначајни изложености (погрешно на мали кредити)			55,565															24,328	79,893	-	-
поединечно значајни изложености кои не се општествени на поединечна основа			55,565																		
	-	-	55,565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,328	79,893	-	-
(Исправка на вредност на групна основа)			(3,594)															(1,051)	(4,645)	-	-
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредност на групна основа</i>			51,971															23,277	75,248	-	-
<i>Сметководствена вредност на доспасти побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност</i>																					
<i>Спорности стипулирани на доспасти побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност</i>																					
30 дена																					
<i>Сметководствена вредност на доспасти побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност</i>																					
	-	-																			
<i>Недоспасти побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност</i>																					
реструктурирани побарувања																					
останати побарувања				3,019			25,057	7,865			177,039	190,526	111		5,032	1,887	3,637		210,876	203,297	
<i>Сметководствена вредност на недоспасти побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност</i>				3,019			25,057	7,865			177,039	190,526	111		5,032	1,887	3,637		210,876	203,297	
	-	-		3,019			25,057	7,865			177,039	190,526	111		5,032	1,887	3,637		210,876	203,297	
<i>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста</i>			164,700	173,906			34,393	80,566			189,216	219,240	2,074	1,859	6,018	16,526	30,507	48,788	426,968	540,885	
(Вкупна исправка на вредноста)			(56,911)	(58,832)			(953)	(58,593)			(121)	(287)	(1,832)	(1,758)	(13)	(14,239)	(1,172)	(1,798)	(61,002)	(135,507)	
<i>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста</i>			107,789	115,074			33,440	21,973			189,095	218,953	242	101	6,005	2,287	29,295	46,990	365,966	405,378	

## 2.1 Кредитен ризик

### Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства за тргување		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вкупно	
	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008
	во МКД изјави															
<i>Кредитна изложеност која се оценува за оштетување на поединична основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)			2,204	3,939											2,204	3,939
државни хартии од вредност															-	-
државни безусловни гаранции															-	-
банкарски гаранции															-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување															-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)															-	-
Гаранции од физички лица															-	-
Залог на недвижен имот															-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)			37,683	66,136											37,683	66,136
имот за вршење дејност			196,552	170,890											196,552	170,890
Залог на подвижен имот			4,280	6,500											4,280	6,500
Останати видови на обезбедување			268	108,884											268	108,884
<b>Вкупна кредитна изложеност која се оценува за оштетување на поединична основа</b>	-	-	<b>240,987</b>	<b>356,349</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>240,987</b>	<b>356,349</b>
<i>Кредитна изложеност која се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)			334												334	-
државни хартии од вредност															-	-
државни безусловни гаранции															-	-
банкарски гаранции															-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување															-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)															-	-
Гаранции од физички лица															-	-
Залог на недвижен имот															-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)															-	-
имот за вршење дејност															-	-
Залог на подвижен имот															-	-
Останати видови на обезбедување			324												324	-
<b>Вкупна кредитна изложеност која се оценува за оштетување на групна основа</b>	-	-	<b>658</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>658</b>	-

**2.1 Кредитен ризик**
**Концентрација на кредитниот ризик по индустриска гранка и по географска локација (продолжение)**

Концентрација на кредитниот ризик по индустриска гранка и по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансна		Вкупно	
	година 2009	а година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	година 2009	а година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Индустриска гранка</b>																
Нерезиденти				584											-	584
Земјоделство, лов и шумарство											6				6	-
Рибарство															-	-
Вадење на руда и камен															-	-
Преработувачка индустрија			24,421	34,714	3,017	3,008			9			16		3,718	27,447	41,456
Снабдување со електрична енергија, гас и вода									3		3				6	-
Градежништво					4,112	4,119						7			4,112	4,126
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата				5,414	1,264	1,256			20			26	4,382		5,666	6,696
Хотели и ресторани									9			6			9	6
Сообраќај, складирање и врски			5,929	6,397					-			59			5,929	6,456
Финансиско посредување						5,724	189,095	218,953		101	1,939	1,682			191,034	226,460
Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности			4,248						-		4,057	17			8,305	17
Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита					25,047	7,866									25,047	7,866
Образование				3,000											-	3,000
Здравство и социјална работа															-	-
Други комунални, културни, општи и лични услужни активности			2,170	1,549					68			3			2,238	1,552
Приватни домаќинства со вработени лица									-						-	-
Екстериторијални организации и тела															-	-
Физички лица			71,021	63,416					133			471	25,013	43,272	96,167	107,159
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци															-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	<b>107,789</b>	<b>115,074</b>	<b>33,440</b>	<b>21,973</b>	<b>189,095</b>	<b>218,953</b>	<b>242</b>	<b>101</b>	<b>6,005</b>	<b>2,287</b>	<b>29,395</b>	<b>46,990</b>	<b>365,966</b>	<b>405,378</b>

## 2.1 Кредитен ризик

### Концентрација на кредитниот ризик по индустриска гранка и по географска локација (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		финансиски средства за тргување		финансиски средства расположливи за		финансиски средства кои се чуваат до		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансна изложеност		Вкупно	
	година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	година 2009	а година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Географска локација</b>																				
Република Македонија			107,786	114,490			33,440	16,249			187,535	206,307	242	101	6,005	2,287	29,395	46,990	364,403	386,424
Земји-членки на Европската унија				584						1,560	12,646							1,560	13,230	
Европа (останато)			3				5,724											3	5,724	
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)																			-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)																			-	-
_____																			-	-
_____																			-	-
_____																			-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	<b>107,789</b>	<b>115,074</b>	-	-	<b>33,440</b>	<b>21,973</b>	-	-	<b>189,095</b>	<b>218,953</b>	<b>242</b>	<b>101</b>	<b>6,005</b>	<b>2,287</b>	<b>29,395</b>	<b>46,990</b>	<b>365,966</b>	<b>405,378</b>

## **2.2 Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност е ризик дека Банката ќе западне во потешкотии во исполнување на своите финансиски обврски.

### **Управување со ризик на ликвидност**

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, секогаш да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални и невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Секторот за средства, ликвидност и плаќања добива информации од другите сектори во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за другите проектирани парични текови кои произлегуваат од проектираните идни операции. Секторот за средства, ликвидност и комисион одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, во главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветна ликвидност на Банката.

Дневната ликвидност и пазарните услови редовно се следат. Сите политики и процедури за ликвидноста се предмет на разгледување и одобрување од КУАП. Дневните извештаи за ликвидност ја покриваат ликвидносната позиција на Банката. Извештаите за ликвидност, се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

### **Изложеност на ризик на ликвидност**

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ризикот на ликвидност со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

## 2.2 Ризик на ликвидност

### Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>2009(тековна година)</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	108,909			80,186			189,095
Средства за тргување							-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање							-
Дериватни средства чувани за управување со ризик							-
Кредити на и побарувања од банки							-
Кредити на и побарувања од други комитенти	11,682	37,120	21,025	5,882	13,317	18,763	107,789
Вложувања во хартии од вредност			33,440				33,440
Вложувања во придружени друштва							-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	664						664
Останати побарувања	6,247						6,247
Заложени средства							-
Одложени даночни средства							-
<b>Вкупна финансиски средства</b>	<b>127,502</b>	<b>37,120</b>	<b>54,465</b>	<b>86,068</b>	<b>13,317</b>	<b>18,763</b>	<b>337,235</b>



**2.2 Ризик на ликвидност****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
(продолжение)**

	<i>во МКД илјади</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>Финансиски обврски</b>								
Обврски за тргување								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање								
Дериватни обврски чувани за управување со ризик								
Депозити на банки								
Депозити на други комитенти	38,598	116	68,153			612		107,479
Издадени должнички хартии од вредност								-
Обврски по кредити								-
Субординирани обврски								-
Обврски за данок на добивка (тековен)								-
Одложени даночни обврски								-
Останати обврски	11,251							11,251
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>49,849</b>	<b>116</b>	<b>68,153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>-</b>	<b>118,730</b>
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>77,653</b>	<b>37,004</b>	<b>(13,688)</b>	<b>86,068</b>	<b>12,705</b>	<b>18,763</b>	<b>-</b>	<b>218,505</b>

**2.2 Ризик на ликвидност****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

	<i>во МКД илјади</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>2008(претходна година)</b>								
<b>Финансиски средства</b>								
Парични средства и парични еквиваленти	215,893				3,060			218,953
Средства за тргување								-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање								-
Дериватни средства чувани за управување со ризик								-
Кредити на и побарувања од банки								-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1,626	48,008	17,087	12,133	15,604	20,616		115,074
Вложувања во хартии од вредност	101		21,871					21,972
Вложувања во придружени друштва								-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	838							838
Останати побарувања	2,387							2,387
Заложени средства								-
Одложени даночни средства								-
<b>Вкупна финансиски средства</b>	<b>220,845</b>	<b>48,008</b>	<b>38,958</b>	<b>15,193</b>	<b>15,604</b>	<b>20,616</b>		<b>359,224</b>

**2.2 Ризик на ликвидност****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)****Финансиски обврски**

Обврски за тргување								-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање								-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик								-
Депозити на банки								-
Депозити на други комитенти	28,817	12,033	35,278			614		76,742
Издадени должнички хартии од вредност								-
Обврски по кредити								-
Субординирани обврски								-
Обврски за данок на добивка (тековен)								-
Одложени даночни обврски								-
Останати обврски	9,972							9,972
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>38,789</b>	<b>12,033</b>	<b>35,278</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,714</b>
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>182,056</b>	<b>35,975</b>	<b>3,680</b>	<b>15,193</b>	<b>14,990</b>	<b>20,616</b>	<b>-</b>	<b>272,510</b>

## 2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

### Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки, како што се на пример каматната стапка на штедните влогови на населението, ЛИБОР и различни видови на камати.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката е осетлива на промените во средствата бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки. Во услови кога се намалуваат каматните стапки, ќе се намалат и каматните маргини како резултат на тоа што каматните стапки на обврските ќе се намалат со понизок процент во споредба со каматните стапки на средствата. Како и да е, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација

## 2.3 Пазарен ризик

### 2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без портфолио за тргување и деривати)

	пондерир ана ефективна каматна стапка (во %)	Инстру менти со промен лива каматна стапка*	Инструменти со фиксна каматна стапка, вклучувајќи ги и инструментите со променлива каматна стапка, предмет на одлука на органите на банката					Некам атонос но	Вкупно	
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години			над 5 год
<i>во МКД илјади</i>										
<b>2009 (тековна година)</b>										
<b>Финансиски средства</b>										
Парични средства и парични еквиваленти	3.2%		75,615				80,186		33,294	189,095
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Кредити на и побарувања од банки										-
Кредити на и побарувања од други комитенти	12.1%		10,219	37,120	15,326	8,096	13,317	18,763	4,948	107,789
Вложувања во хартии од вредност	3.9%				24,963				8,477	33,440
Вложувања во придружени друштва										-
Останати побарувања									6,247	6,247
Заложени средства										-
			<b>85,834</b>	<b>37,120</b>	<b>40,289</b>	<b>88,282</b>	<b>13,317</b>	<b>18,763</b>	<b>52,966</b>	<b>336,571</b>

**2.3 Пазарен ризик****2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски (продолжение)  
(без портфолио за тргување и деривати)*****Финансиски обврски***

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски

Останати обврски

**Неусогласеност на каматните стапки на финансиските средства и обврски**

									-
									-
5.9%	23,558	116	68,153		612		15,040	107,479	
									-
									-
							11,251	11,251	
	<b>23,558</b>	<b>116</b>	<b>68,153</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>-</b>	<b>26,291</b>	<b>118,730</b>	
	<b>62,276</b>	<b>37,004</b>	<b>(27,864)</b>	<b>88,282</b>	<b>12,705</b>	<b>18,763</b>	<b>26,675</b>	<b>217,841</b>	

**2.3 Пазарен ризик****2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски****(без портфолио за тргување и деривати)**

	пондерирана ефективна каматна стапка (во %)	Инструмен ти со променлив а каматна стапка*	Инструменти со фиксна каматна стапка, вклучувајќи ги и инструментите со променлива каматна стапка, предмет на одлука на органите на банката						Некамат оносно	Вкупно
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 год		
<i>во МКД илјади</i>										
<b>2008 (претходна година)</b>										
<b>Финансиски средства</b>										
Парични средства и парични еквиваленти	6.5%	157,576						61,377	218,953	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-	
Кредити на и побарувања од банки									-	
Кредити на и побарувања од други комитенти	11.6%	1,613	46,596	17,086	27,736		20,617	1,426	115,074	
Вложувања во хартии од вредност	0.5%			5,805				16,168	21,973	
Вложувања во придружени друштва									-	
Останати побарувања								2,388	2,388	
Заложени средства									-	
			<b>159,189</b>	<b>46,596</b>	<b>22,891</b>	<b>27,736</b>	<b>-</b>	<b>20,617</b>	<b>81,359</b>	<b>358,388</b>

**Пазарен ризик****Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски (продолжение)****(без портфолио за тргување и деривати)****Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски

Останати обврски

**Неусогласеност на каматните стапки на финансиските средства и обврски**

									-
									-
	4.3%	13,187	8,186	38,135	614		16,620		76,742
									-
									-
							11,251		11,251
		<i>13,187</i>	<i>8,186</i>	<i>38,135</i>	<i>614</i>	-	-	<i>28,390</i>	<i>88,512</i>
		<i>146,002</i>	<i>38,410</i>	<i>(15,244)</i>	<i>27,122</i>	-	<i>20,617</i>	<i>52,969</i>	<i>269,876</i>



**2.3 Пазарен ризик****2.3.2 Валутен ризик**

	во МКД илјади	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
<b>2009(тековна година)</b>										
<b>Монетарни средства</b>										
Парични средства и парични еквиваленти		130,754	45,218	12,532					591	189,095
Средства за тргување										-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Дериватни средства чувани за управување со ризик										-
Кредити на и побарувања од банки										-
Кредити на и побарувања од други комитенти		52,150	52,978	2,661						107,789
Вложувања во хартии од вредност		8,478	24,962							33,440
Вложувања во придружени друштва										-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		664								664
Останати побарувања		5,760	57	430						6,247
Заложени средства										-
<b>Вкупно монетарни средства</b>		<b>197,806</b>	<b>123,215</b>	<b>15,623</b>	-	-	-	-	<b>591</b>	<b>337,235</b>

**2.3 Пазарен ризик****2.3.2 Валутен ризик (продолжение)**

<i>Монетарни обврски</i>	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски							Други валути	Вкупно
	МКД	ЕУР	УСД						
Обврски за тргување									-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									-
Депозити на банки									-
Депозити на други комитенти	64,923	35,213	7,343						107,479
Издадени должнички хартии од вредност									-
Обврски по кредити									-
Субординирани обврски									-
Обврски за данок на добивка (тековен)									-
Одложени даночни обврски									-
Останати обврски	11,251								11,251
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>76,174</b>	<b>35,213</b>	<b>7,343</b>	-	-	-	-	-	<b>118,730</b>
<b>Нето-позиција</b>	<b>121,632</b>	<b>88,002</b>	<b>8,280</b>	-	-	-	-	<b>591</b>	<b>218,505</b>

**2.3 Пазарен ризик**

**2.3.2 Валутен ризик (продолжение)**

	во МКД илјади	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно монетарните средства/обврски					Други валути	Вкупно
<b>2008 (претходна година)</b>											
<b>Монетарни средства</b>											
Парични средства и парични еквиваленти		171,947	32,692	13,712						602	218,953
Средства за тргување											-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање											-
Дериватни средства чувани за управување со ризик											-
Кредити на и побарувања од банки											-
Кредити на и побарувања од други комитенти		86,620	28,438	16							115,074
Вложувања во хартии од вредност		8,486	7,763	5,724							21,973
Вложувања во придружени друштва											-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		838									838
Останати побарувања		2,237	58	93							2,388
Заложени средства											-
Одложени даночни средства											-
<b>Вкупно монетарни средства</b>		<b>270,128</b>	<b>68,951</b>	<b>19,545</b>	-	-	-	-	-	<b>602</b>	<b>359,226</b>

**2.3 Пазарен ризик****2.3.2 Валутен ризик (продолжение)**

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно монетарните средства/обврски				Други валути	Вкупно
<b>Монетарни обврски</b>									
Обврски за тргување									-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									-
Депозити на банки									-
Депозити на други комитенти	60,322	13,199	3,218					3	76,742
Издадени должнички хартии од вредност									-
Обврски по кредити									-
Субординирани обврски									-
Обврски за данок на добивка (тековен)									-
Одложени даночни обврски									-
Останати обврски	9,581		391						9,972
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>69,903</b>	<b>13,199</b>	<b>3,609</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>86,714</b>
<b>Нето-позиција</b>	<b>200,225</b>	<b>55,752</b>	<b>15,936</b>	-	-	-	-	<b>599</b>	<b>272,512</b>

### 3 Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот според пропишана стапка од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти сумата на вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик и активата пондерирана според валутниот ризик.

Сопствените средства на банката претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за ограничувањата како што следува:

- Основниот капитал, кој вклучува обични и некумулятивни приоритетни акции, премија од продажба на овие акции, резервите издвоени од оданочивата добивка, кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење, задржаната добивка која не е оптоварена со било какви идни обврски, која е искажана во билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собранието на акционери на Банката, или акумулираната загуба за претходниот период, добивката за годината доколку е потврдена од овластен ревизор, намалени за загубата за годината, лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства, откупени сопствени акции и разлика помеѓу потребаната исправка на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансни ставки и износот на исправката на вредност и посебната резерва утврдени согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.
- Дополнителниот капитал кој вклучува кумулативни приоритетни акции, премија од продадените кумулативни приоритетни акции, намалени за износот на откупените сопствени кумулативни приоритетни акции, хибридни капитални инструменти и субординирани инструменти издадени од страна на Банката.
- Збирот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за вложувањата на Банката во други банки и финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот на тие институции, субординирани и хибридни капитални инструменти и други вложувања во други банки и други финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот како и други намалувања.

При утврдување на износот на сопствените средства, Банката треба да ги почитува следниве ограничувања:

- Износот на дополнителниот капитал да не биде поголем од износот на основниот капитал на Банката.
- Збирот на номиналната вредност на запишаните и уплатените обични акции, премијата од продажба на овие акции и износот на резервите и задржаната добивка, намален за одбитните ставки од основниот и дополнителниот капитал претходно наведени, треба да е поголем од збирот на останатите позиции кои се дел од основниот капитал на банката;

Износот на субординираните инструменти кои се дел од дополнителниот капитал не смее да надмине 50% од износот на основниот капитал.

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

Во текот на годината немаше значајни промени во пристапот на Банката за управување со капиталот.

Сопствените средства на Банката на 31 декември се како што следува:

Ред. бр.	Опис	2009	2008
<b>Основен капитал</b>			
<b>1</b>	<b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции</b>	<b>782,489</b>	<b>782,489</b>
1.1	Номинална вредност	782,489	782,489
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	782,489	782,489
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	0	0
1.2	Премија	0	0
1.2.1	Премија од обични акции	0	0
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	0	0
<b>2</b>	<b>Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>-386,827</b>	<b>-354,425</b>
2.1	Резервен фонд	0	0
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	0	0
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	386,827	354,425
2.4	Тековна добивка	0	0
2.5	Нереализирана загуба од сопственички хартии од вредност расположливи за продажба	0	0
<b>3</b>	<b>Позиции како резултат на консолидација</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Малцинско учество	0	0
3.2	Резерви од курсни разлики	0	0
3.3	Останати разлики	0	0
<b>4</b>	<b>Одбитни ставки</b>	<b>39,624</b>	<b>34,676</b>
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	37,440	32,402
4.2	Сопствени акции	0	0
4.3	Нематеријални средства	2,184	2,265
4.4	Нето-негативни ревалоризациски резерви	0	0
4.5	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/ посебни резерви	0	9
4.6	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	0	0
<b>5</b>	<b>Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки</b>	<b>356,038</b>	<b>393,388</b>
<b>6</b>	<b>Износ на останати позиции кои можат да се вклучат во основниот капитал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>356,038</b>	<b>393,388</b>
<b>Дополнителен капитал I</b>			
<b>7</b>	<b>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Номинална вредност	0	0
7.2	Премија	0	0
<b>8</b>	<b>Ревалоризациски резерви</b>	<b>306</b>	<b>294</b>
<b>9</b>	<b>Хибридни капитални инструменти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10</b>	<b>Субординирани инструменти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I</b>	<b>306</b>	<b>294</b>
<b>Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I</b>			
12	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	0	0
13	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 12	0	0
14	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридниите инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (I+II)	0	0
15	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	0	0
16	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	0	0
17	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0	0
18	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	0	0
<b>III</b>	<b>ОДБИТНИ СТАВКИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Основен капитал по одбитни ставки</b>	<b>356,038</b>	<b>393,388</b>
<b>V</b>	<b>Дополнителен капитал I по одбитни ставки</b>	<b>306</b>	<b>294</b>
<b>Дополнителен капитал II</b>			
19	Субординирани инструменти од дополнителен капитал II	0	0
20	Дополнителен капитал I и II	306	294
21	Дозволен износ на дополнителен капитал I и II	306	294
21.1	Дополнителен капитал I	306	294
21.2	Дополнителен капитал II	0	0
22	Вишок на основен капитал	324,500	393,336
22.1	Вишок на основен капитал (150%)	486,751	590,004
22.2	Вишок на основен капитал (250%)	811,251	983,341
<b>VI</b>	<b>Дозволен износ на дополнителен капитал II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сопствени средства</b>			
<b>VII</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>356,038</b>	<b>393,388</b>
<b>VIII</b>	<b>Дополнителен капитал I</b>	<b>306</b>	<b>294</b>
<b>IX</b>	<b>Дополнителен капитал II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>356,344</b>	<b>393,682</b>

Извештај за стапката на адекватност на капиталот на Банката на 31 декември се како што следува:

Ред. бр.	Опис	Износ	
		2009	2008
<b>I</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК</b>		
1	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	274,239	273,093
2	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	7,000	57,731
<b>3</b>	<b>Актива пондерирана според кредитниот ризик (1+2)</b>	<b>281,239</b>	<b>330,824</b>
4	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	22,499	26,466
<b>II</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК</b>		
5	Агрегатна девизна позиција	112,981	178,982
6	Нето-позиција во злато	0	0
7	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	9,038	14,319
<b>8</b>	<b>Актива пондерирана според валутниот ризик</b>	<b>112,981</b>	<b>178,982</b>
<b>III</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИ РИЗИЦИ</b>		
9	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките	0	0
10	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8)	0	0
10.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
10.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
10.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
10.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
10.5	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака	0	0
10.6	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна	0	0
10.7	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	0	0
10.8	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	0	0
11	Капитал потребен за покривање на другите ризици (9+10)	0	0
<b>12</b>	<b>Актива пондерирана според други ризици</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (3+8+12)</b>	<b>394,220</b>	<b>509,806</b>
13	Капитал потребен за покривање на ризиците	31,538	40,784
<b>V</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>356,344</b>	<b>393,682</b>
<b>VI</b>	<b>АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (V/IV)</b>	<b>90%</b>	<b>77%</b>



**4 Известување според сегменти****A Примарни деловни сегменти**

	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато (наведете ги одделно значајните деловни сегменти)			Неалоцирано	Вкупно
				во МКД илјади				
<b>2009(тековна година)</b>								
Нето - приходи/ (расходи) од камата	14,642	6,024	-	13,495				34,161
Нето - приходи/ (расходи) од провизии и надомести	5,380	2,213	-	(3,782)				3,811
Нето - приходи од тргување								-
Нето -приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност			6,048			-		6,048
Останати оперативни приходи						7,487		7,487
Приходи реализирани помеѓу сегментите								-
<b>Вкупно приходи по сегменти</b>	<b>20,022</b>	<b>8,237</b>	<b>6,048</b>	<b>9,713</b>	-	-	<b>7,487</b>	<b>51,507</b>
Финансиски резултат по сегменти	22,268	6,786	5,941	9,878	-	-	(82,131)	(37,258)
Данок од добивка							(182)	(182)
<b>Добивка (загуба) за финансиската година</b>	<b>22,268</b>	<b>6,786</b>	<b>5,941</b>	<b>9,878</b>	-	-	<b>(82,313)</b>	<b>(37,440)</b>
Вкупна актива по сегменти	76,954	37,154	8,983	213,455				336,546
Неалоцирана актива по сегменти							141,960	141,960
<b>Вкупна актива</b>	<b>76,954</b>	<b>37,154</b>	-	<b>222,438</b>	-	-	<b>141,960</b>	<b>478,506</b>

Вкупно обврски по сегменти	45,665	22,123		46,107				113,895
Неалоцирани обврски по сегменти							6,007	6,007
<b>Вкупно обврски</b>	<b>45,665</b>	<b>22,123</b>	<b>-</b>	<b>46,107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,007</b>	119,902
								-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	2,246	(1,451)	(107)	165			(389)	464
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа								-
Амортизација							(4,806)	(4,806)
Трошоци за реструктурирање								-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема								-
Останати расходи							(84,423)	(84,423)

**4 Известување според сегменти****A Примарни деловни сегменти**

<i>во МКД илјади</i>	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато (наведете ги одделно значајните деловни сегменти)	Неалоцирано	Вкупно
<b>2008(претходна година)</b>						
Нето - приходи/ (расходи) од камата	16,945	597	267	12,395		30,204
Нето - приходи/ (расходи) од провизии и надомести	6,212	3,687		(2,790)		7,109
Нето - приходи од тргување						
Нето -приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност				(803)		(803)
Останати оперативни приходи					10,091	10,091
Приходи реализирани помеѓу сегментите						
<b>Вкупно приходи по сегменти</b>	<b>23,157</b>	<b>4,284</b>	<b>(536)</b>	<b>9,605</b>	<b>10,091</b>	<b>46,601</b>
Финансиски резултат по сегменти	30,418	4,284	(981)	9,961	(76,083)	(32,401)
Данок од добивка						
<b>Добивка (загуба) за финансиската година</b>	<b>30,418</b>	<b>4,284</b>	<b>(981)</b>	<b>9,961</b>	<b>(76,083)</b>	<b>(32,401)</b>
Вкупна актива по сегменти	81,278	33,796	21,973	218,953		356,000
Неалоцирана актива по сегменти					128,542	128,542
<b>Вкупна актива</b>	<b>81,278</b>	<b>33,796</b>	<b>21,973</b>	<b>218,953</b>	<b>128,542</b>	<b>484,542</b>
Вкупно обврски по сегменти	32,538	15,812		28,392		76,742
Неалоцирани обврски по сегменти					11,770	11,770
<b>Вкупно обврски</b>	<b>32,538</b>	<b>15,812</b>		<b>28,392</b>	<b>11,770</b>	<b>88,512</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	7,261		(445)	356	(1,618)	5,554
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-						

основа		
Амортизација		(3,415)
Трошоци за реструктурирање		
Трошоци за вложување во недвижности и опрема		
Останати расходи		(81,141)

**4 Известување според сегменти**

**Б Секундарни географски сегменти**

во МКД илјади	Република Македонија	Земји- членки на Европска Унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД	Останато		Вкупно
					Неалоцирано		
<b>2009 (тековна година)</b>							
Нето - приходи/ (расходи) од камата	35,657	(1,496)					34,161
Нето - приходи/ (расходи) од провизии и надомести	5,170	(1,359)					3,811
Нето - приходи од тргување							-
Нето - приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	6,048						6,048
Останати оперативни приходи	7,487						7,487
Приходи реализирани помеѓу сегментите							-
<b>Вкупно приходи по сегменти</b>	<b>54,362</b>	<b>(2,855)</b>	-	-	-	-	<b>51,507</b>

Финансиски резултат по сегменти	(34,403)	(2,855)	-	-	-	-	(37,258)
Данок од добивка							(182)
<b>Добивка (загуба) за финансиската година</b>	<b>(34,403)</b>	<b>(2,855)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(37,440)</b>
Вкупна актива по сегменти	476,946	1,560					478,506
Неалоцирана актива по сегменти							-
<b>Вкупна актива</b>	<b>476,946</b>	<b>1,560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478,506</b>
Вкупно обврски по сегменти	119,902						119,902
Неалоцирани обврски по сегменти							-
<b>Вкупно обврски</b>	<b>119,902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,902</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	464						464
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа							-
Амортизација	(4,806)						(4,806)
Трошоци за реструктурирање							-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема							-
Останати расходи	(84,423)						(84,423)

<i>во МКД илјади</i>	Република Македонија	Земји- членки на Европска Унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД	Останато		Неалоцирано	Вкупно
<b>2008 (претходна година)</b>								
Нето - приходи/ (расходи) од камата	30,203	1						30,204
Нето - приходи/ (расходи) од провизии и надомести	9,704	(2,595)						7,109
Нето - приходи од тргување								-
Нето - приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	(803)							(803)
Останати оперативни приходи	10,091							10,091
Приходи реализирани помеѓу сегментите								-
<b>Вкупно приходи по сегменти</b>	49,195	(2,594)	-	-	-	-	-	46,601
Финансиски резултат по сегменти	(29,807)	(2,594)	-	-	-	-	-	(32,401)
Данок од добивка								-
<b>Добивка (загуба) за финансиската година</b>	<b>(29,807)</b>	<b>(2,594)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(32,401)</b>
Вкупна актива по сегменти	471,896	12,646						484,542
Неалоцирана актива по сегменти								-

<b>Вкупна актива</b>	<b>471,896</b>	<b>12,646</b>	-	-	-	-	-	<b>484,542</b>
Вкупно обврски по сегменти	88,512							88,512
Неалоцирани обврски по сегменти								-
<b>Вкупно обврски</b>	<b>88,512</b>	-	-	-	-	-	-	<b>88,512</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	5,554							5,554
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа								-
Амортизација	(3,415)							(3,415)
Трошоци за реструктурирање								-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема								-
Останати расходи	(81,141)							<b>(81,141)</b>

## 5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

во МКД илјади	тековна година 2009		претходна година 2008	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Парични средства и парични еквиваленти	189,095	189,095	218,953	218,953
Средства за тргување				
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
Дериватни средства чувани за управување со ризик				
Кредити на и побарувања од банки				
Кредити на и побарувања од други комитенти	107,789	107,789	115,074	115,074
Вложувања во хартии од вредност	33,440	33,440	21,973	21,973
Вложувања во придружени друштва				
Побарувања за данок на добивка (тековен)	664	664	838	838
Останати побарувања	6,247	6,247	2,388	2,388
Заложени средства				
Одложени даночни средства				
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување				
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
Дериватни обврски чувани за управување со ризик				
Депозити на банки				
Депозити на други комитенти	107,479	107,479	76,742	76,742
Издадени должнички хартии од вредност				
Обврски по кредити				
Субординирани обврски				
Обврски за данок на добивка (тековен)				
Одложени даночни обврски				
Останати обврски	11,251	11,251	9,972	9,972



**6 Нето-приходи/(расходи) од камата**

*А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти во МКД илјади*

	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Приходи од камата</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	14,861	10,638
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	2,616	985
Кредити на и побарувања од други комитенти	14,920	14,174
Вложувања во хартии од вредност	3,008	2,031
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(789)	(1,601)
Наплатени претходно отпишани камати	4,728	5,885
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>39,344</b>	<b>32,111</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	1,629	1
Депозити на други комитенти	3,550	1,907
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	4	-
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>5,183</b>	<b>1,908</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>34,161</b>	<b>30,203</b>

**6 Нето-приходи/(расходи) од камата**

**Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

во МКД илјади

	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Приходи од камата</b>		
Нефинансиски друштва	3,270	1,157
Држава	3,008	2,031
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		0
Банки	17,477	11,556
Останати финансиски друштва (небанкарски)		
Домаќинства	11,649	13,017
Нерезиденти	0	66
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(788)	(1,601)
Наплатени претходно отпишани камати	4,728	5,885
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>39,344</b>	<b>32,112</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Нефинансиски друштва	247	558
Држава		
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	8	1
Банки	1,633	1
Останати финансиски друштва (небанкарски)	2,348	991
Домаќинства	947	357
Нерезиденти		
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>5,183</b>	<b>1,908</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>34,161</b>	<b>30,204</b>

**7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести**
**А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

во МКД илјади

	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	278	885
Платен промет		
во земјата	695	595
со странство	191	65
Акредитиви и гаранции		36
Брокерско работење		
Управување со средствата		
Комисиски и доверителски активности		
Издавање хартии од вредност		
Картично работење		
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
<i>картично работење</i>	<b>6,857</b>	<b>9,689</b>
<i>останато</i>	<b>639</b>	
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>8,660</b>	<b>11,270</b>
<b>Расходи за провизии и надомести</b>		
Кредитирање	94	244
Платен промет		
во земјата	2,666	742
со странство		
Акредитиви и гаранции		
Брокерско работење		149
Управување со средствата		
Комисиски и доверителски активности		
Издавање на хартии од вредност		
Интербанкарски операции		
Картично работење		
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
<i>картично работење</i>	1,359	2,566
<i>останато</i>	730	460
<b>Вкупно</b>	<b>4.849</b>	<b>4.161</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>3,811</b>	<b>7,109</b>

**7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести**

**Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

во МКД илјади

	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	2,307	3,911
Држава		
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		20
Банки		
Останати финансиски друштва (небанкарски)	639	7
Домаќинства	5,381	6,212
Нерезиденти	333	1,120
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>8,660</b>	<b>11,270</b>
<b>Расходи за провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	94	244
Држава		
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		
Банки	2,666	1,109
Останати финансиски друштва (небанкарски)	2,089	2,808
Нерезиденти		
<b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>	<b>4,849</b>	<b>4,161</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>3,811</b>	<b>7,109</b>

## 8 Нето-приходи од тргување

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	
нереализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	
нереализирана	-	
Приходи од дивиденда од средствата за тргување		
Приходи од камата од средствата за тргување	-	
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	
нереализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	
нереализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	
нереализирана	-	
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување		
	-	
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	
нереализирана	-	
<b>Нето-приходи од тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема нето приходи од тргување

**9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	
нерезализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	
нерезализирана	-	
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	
нерезализирана	-	
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	
нерезализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	
нерезализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	
реализирана	-	
нерезализирана	-	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех,		

на нето-основа

реализирана

-

нереализирана

-

*Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа*

реализирана

-

нереализирана

-

**Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирано по објективна вредност

## 10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	417	546
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	1,856	1,145
курсни разлики на исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	(645)	
останати курсни разлики, на нето основа		
<b>Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики</b>	<b>1,628</b>	<b>1,691</b>

## 11 Останати приходи од дејноста

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година 2008

Добивка од продажбата на средствата  
расположливи за продажба

6,048

1,171

Дивиденда од сопственичките инструменти  
расположливи за продажба

98

210

Нето-приходи од вложувањата во подружници и  
придружени друштва

Капитална добивка од продажбата на:

недвижности и опрема

нематеријални средства

преземени средства врз основа на ненаплатени  
побарувања

нетековни средства кои се чуваат за продажба и  
група за отуѓување

Приходи од кирии

4,526

4,501

Приходи од добиени судски спорови

Наплатени претходно отпишани побарувања

-

Ослободување на посебната резерва и резервирања  
за:

вонбилансни кредитни изложености

626

1,444

потенцијални обврски врз основа на судски  
спорови

-

пензии и други користи за вработените

-

преструктурирања

-

неповолни договори

-

останати резервирања

-

Останато (наведете ги поединечно приходите кои  
претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати  
приходи од дејноста)

*останато*

609

270

*приход од минати години*

**Вкупно останати приходи од дејноста**

**11,907**

**7,596**



**12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа**

<i>во МКД илјади</i>	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<b>2009 (тековна година)</b>								
<b><i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i></b>								
Дополнителна исправка на вредноста	70	6,084	181		2,052	451	113	8,951
(Ослободување на исправката на вредноста)	(70)	(10,473)	(74)		(2,217)	(27)	(148)	(13,009)
	-	<b>(4,389)</b>	<b>107</b>	-	<b>(165)</b>	<b>424</b>	<b>(35)</b>	<b>(4,058)</b>
<b><i>Исправката на вредноста на групна основа</i></b>								
Дополнителна исправка на вредноста		12,186						12,186
(Ослободување на исправката на вредноста)		(8,592)						(8,592)
	-	<b>3,594</b>	-	-	-	-	-	<b>3,594</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа</b>	-	<b>(795)</b>	<b>107</b>	-	<b>(165)</b>	<b>424</b>	<b>(35)</b>	<b>(464)</b>

**12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа  
(продолжение)**

<i>во МКД илјади</i>	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<b>2008 (претходна година)</b>								
<b><i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i></b>								
Дополнителна исправка на вредноста			445			14	1,618	2,077
(Ослободување на исправката на вредноста)		(7,275)			(356)			(7,631)
	-	(7,275)	445	-	(356)	14	1,618	(5,554)
<b><i>Исправката на вредноста на групна основа</i></b>								
Дополнителна исправка на вредноста								-
(Ослободување на исправката на вредноста)								-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа</b>	-	(7,275)	445	-	(356)	14	1,618	(5,554)

## 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

<i>во МКД илјади</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансис ки средства	Гудвил*	Вкупно
<b>2009 (тековна година)</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување							-
(Ослободување на загубата поради оштетување)							-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2008 (претходна година)</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување			696				696
(Ослободување на загубата поради оштетување)							-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	696	-	-	-	696

## 14 Трошоци за вработените

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Краткорочни користи за вработените		
Плати	24,477	19,800
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	12,055	11,656
Краткорочни платени отсуства	267	49
Трошоци за привремено вработување		
Удел во добивката и награди		
Немонетарни користи		
	<b>36,799</b>	<b>31,505</b>
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси		
Користи при пензионирањето		
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи		
Зголемување на обврската за други долгорочни користи		
Други користи при престанокот на вработувањето		
	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства		
<i>надомест по основ колективен договор</i>	290	2,116
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>37,089</b>	<b>33,621</b>

## 15 Амортизација

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер		
Купен софтвер од надворешни добавувачи	404	238
Други интерно развиени нематеријални средства		
Други нематеријални средства	295	245
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп		
	<b>699</b>	<b>483</b>
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти		
Транспортни средства		
Мебел и канцелариска опрема	3,408	2,710
Останата опрема	281	172
Други ставки на недвижностите и опремата	6	8
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	412	42
	<b>4,107</b>	<b>2,932</b>
<b>Вкупно амортизација</b>	<b>4,806</b>	<b>3,415</b>

## 16 Останати расходи од дејноста

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба		1,974
Трошоци за лиценцирање на софтверот		
Премии за осигурување на депозитите	481	108
Премии за осигурување на имотот и на вработените		
Материјали и услуги	25,241	26,924
Административни и трошоци за маркетинг	2,725	1,187
Останати даноци и придонеси	3,017	1,678
Трошоци за кирии	13,569	12,977
Трошоци за судски спорови		
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа		
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа		
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа		
Други резервирања, на нето-основа		
_____		
_____		
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема		
нематеријални средства		
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
службени патувања	1,476	617
останато	825	1,359
_____		
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b>47,334</b>	<b>46,824</b>

**17 Данок од добивка**

**A Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година  
2008

**Тековен данок од добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок од добивка за годината

182

0

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

182

0

**Одложен данок од добивка**

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

0

0

**Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка**

182

0

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година  
2008

**Тековен данок од добивка**

Признаен во билансот на успех

182

0

Признаен во капиталот

182

0

**Одложен данок од добивка**

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот

0

0

**Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка**

182

0

**Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %	во МКД илјади	во %	во МКД илјади
	тековна година 2009		претходна година 2008	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		(37,258)		(32,403)
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	0%	-	10.00%	(3,240)
Ефект од различни даночни стапки во други земји				
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка				
Оданочен приход во странство				
Расходи непризнаени за даночни цели	(0.49%)	182	(0.22%)	70
Даночно ослободени приходи			0.06%	(21)
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех				
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби				
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години				
Промени на одложениот данок				
Останато			(9.84%)	3,191
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка</b>		<b>182</b>		<b>-</b>
<b>Просечна ефективна даночна стапка</b>	<b>(0.49%)</b>		<b>0.0%</b>	

Согласно измените во Законот за Данок на добивка од 1 јануари 2009 година, Банката пресметува и уплаќа данок на добивка на непризнаените расходи по даночна стапка од 10%. Во 2008 година методологијата за пресметка на данокот на добивка беше различна, со тоа што основа за пресметка на данокот претставуваше добивката кој се корегираше за одредени приходи и расходи и даночни ослободувања и олеснувања.



**18 Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Парични средства во благајна	13,315	16,387
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	26,873	18,255
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	1,560	12,646
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	12,176	12,730
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	93,773	141,609
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар		
Орочени депозити со период на достасување до три месеци		15,967
Останати краткорочни високо ликвидни средства		
Побарувања врз основа на камати (Исправка на вредноста)	24 (121)	9 (287)
<b><i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i></b>	<b>147,600</b>	<b>217,316</b>
Задолжителни депозити во странска валута	41,495	1,637
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)		
<b>Вкупно</b>	<b>189,095</b>	<b>218,953</b>

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	287	643
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	2,052 (2,217)	(356)
ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	(1)	
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>121</b>	<b>287</b>

Со состојба на 31 декември 2009 година, паричните средства и паричните еквиваленти го вклучуваат износот од 20.534 илјади денари (2008: 12.526 илјади денари) кој претставува задолжителна резерва во денари.

Банката е должна да одржува задолжителна резерва во денари на својата сметка кај Народната Банка на Република Македонија, пресметана по стапка од 10% (2008: 10%) на износот на денарските обврски на Банката кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица од просекот на дневните состојби на овие сметки за секој календарски ден во текот на претходниот месец, како и задолжителна резерва во износ од 20% (2008: 10%) на износот на денарските обврски со валутна клаузула. Исто така, Банката е должна да одржува задолжителна резерва во девизи на посебни сметки кај Народна Банка на Република Македонија, пресметана по стапка од 13% (2008: 10%) од просекот на дневните состојби на сметките на девизните обврски кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица за секој календарски ден во текот на претходниот месец. Во текот на 2009 и 2008, Банката ја исполнуваше обврската за одржување на нивото на задолжителна девизна резерва. Овие средства не се на располагање за извршување на дневните деловни активности на Банката.

Каматната стапка на задолжителната резерва во денари во текот на 2009 и 2008 година изнесуваше 2% годишно. Каматната стапка на задолжителната резерва во девизи во текот на 2008 година изнесуваше 0% годишно, а во 2009 година со промените од јули изнесуваше 0,1% годишно.

Благајничките записи издадени од НБРМ се со рок на достасување од 27 до 28 дена (2008: 28 до 29 дена) и каматни стапки во висина од 7.5% до 9% годишно (2008: од 6.96% годишно).

**19 Средства за тргување**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b><i>Хартии од вредност за тргување</i></b>		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување		
Државни записи за тргување		
Останати инструменти на пазарот на пари		
Обврзници издадени од државата		
Корпоративни обврзници		
Останати должнички инструменти		
	-	-
Котирани		
Некотирани		
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки		
Останати сопственички инструменти		
	-	-
Котирани		
Некотирани		
<b><i>Деривати за тргување</i></b>		
Договори зависни од промената на каматната стапка		
Договори зависни од промената на курсот		
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност		
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39		
	-	-
<b>Вкупно средства за тргување</b>	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема издвоено портфолио за тргување.

**20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи		
Државни записи		
Останати инструменти на пазарот на пари		
Обврзници издадени од државата		
Корпоративни обврзници		
Останати должнички инструменти		
	-	-
Котирани		
Некотирани		
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки		
Останати сопственички инструменти		
	-	-
Котирани		
Некотирани		
Кредити на и побарувања од банки		
Кредити на и побарувања од други комитенти		
<b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање.

## 21 Дериватни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во МКД илјади</i>			
		тековна година 20__		претходна година 20__	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
<b>А</b>					
<b>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b>					
A.1	<i>според видот на променливата</i>				
	<b>Деривати чувани за управување со ризик</b>				
	Договори зависни од промената на каматната стапка				
	Договори зависни од промената на курсот				
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност				
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39				
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
A.2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност				
	Заштита од ризикот од паричните текови				
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење				
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
<b>Б</b>	<b>Вградени деривати</b>				
	Договори зависни од промената на каматната стапка				
	Договори зависни од промената на курсот				
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност				
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39				
	<b>Вкупно вградени деривати</b>	-	-	-	-
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема деривативни средства чувани за управување со ризик.

**22 Кредити и побарувања****22.1 Кредити на и побарувања од банки**

	<i>во МКД илјади</i>			
	тековна година 2009		претходна година 2008	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки				
странски банки				
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки				
странски банки				
Репо				
домашни банки				
странски банки				
Останати побарувања				
домашни банки				
странски банки				
Тековна достасаност				
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста</b>				
(Исправка на вредноста)				
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста</b>				

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	70	
(ослободување на исправката на вредноста)	(70)	
ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)		
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 година Банката нема кредити на побарувања од банки

**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****A Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

во МКД илјади

	тековна година 2009		претходна година 2008	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	27,098	27,161	23,254	27,688
побарувања врз основа на камати	193		133	
Држава				
побарувања по главница				
побарувања врз основа на камати				
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница				
побарувања врз основа на камати				
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница				
побарувања врз основа на камати				
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	760	594	4,817	1,075
потрошувачки кредити	42,592	22,087	12,282	25,249
автомобилски кредити				
хипотекарни кредити				11
кредитни картички	42,719		77,519	
други кредити	211			
побарувања врз основа на камати	1,265		1,294	
Нерезиденти				
побарувања по главница	20		584	
побарувања врз основа на камати	-		-	
Тековна достасаност	10,197	(10,197)	4,635	(4,635)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста</b>	<b>125,055</b>	<b>39,645</b>	<b>124,518</b>	<b>49,388</b>
(Исправка на вредноста)	(55,228)	(1,683)	(57,797)	(1,035)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>69,827</b>	<b>37,962</b>	<b>66,721</b>	<b>48,353</b>
		<b>107,789</b>		<b>115,074</b>

## 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

## А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	во МКД илјади	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Движење на исправката на вредноста на поединечна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	58,832	66,107
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	6,084	
(ослободување на исправката на вредноста)	(10,473)	(7,275)
ефект од курсни разлики	(1,126)	
(Отпишани побарувања)		
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>53,317</b>	<b>58,832</b>
<b>Движење на исправката на вредноста на групна основа</b>		
Состојба на 1 јануари		-
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	12,186	
(ослободување на исправката на вредноста)	(8,592)	
ефект од курсни разлики		
(Отпишани побарувања)		
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>3,594</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти</b>	<b>56,911</b>	<b>58,832</b>



**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	2,213	3,611
државни хартии од вредност		
државни безусловни гаранции		
банкарски гаранции		
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување		
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)		
Гаранции од физички лица	48,618	54,442
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	8,157	15,558
имот за вршење дејност	30,461	26,591
Залог на подвижен имот		213
Останати видови обезбедување		
Необезбедени	18,340	14,659
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>107,789</b>	<b>115,074</b>

**23 Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба**

во МКД илјади

	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи		
Државни записи	17.996	
Останати инструменти на пазарот на пари		
Обврзници издадени од државата	7.061	7.865
Корпоративни обврзници		
Останати должнички инструменти		58.454
	<b>25.057</b>	<b>66.319</b>
Котирани	7.061	7.865
Некотирани	17.996	58.454
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки		
Останати сопственички инструменти	9.336	14.247
	<b>9.336</b>	<b>14.247</b>
Котирани	9.336	8.443
Некотирани	0	5.804
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста</b>	<b>34.393</b>	<b>80.566</b>
(Исправка на вредноста)	(953)	(58.593)
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста</b>	<b>33.440</b>	<b>21.973</b>
<b>Движење на исправката на вредноста</b>	2009	2008
Состојба на 1 јануари	58.593	58.148
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	181	
(ослободување на исправката на вредноста)	(74)	
ефект од курсни разлики	390	445
(Отпишани побарувања)	(58.137)	
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>953</b>	<b>58.593</b>

Со состојба на 31 декември 2009 година, државните обврзници издадени од Министерството за финансии во Република Македонија се состојат од:

- Државни обврзници од петта емисија, издадени 2006 година, со рок на доспевање од 10 години и годишна каматна стапка од 2% (2008: 2%), кои, со состојба на ден 31 декември 2009, изнесуваат 4.814 илјади денари (2008: 5.404 илјади денари);
- Државни обврзници од шеста емисија, издадени 2007 година, со рок на доспевање од 10 години и годишна каматна стапка од 2% (2008: 2%), кои, со состојба на ден 31 декември 2008, изнесуваат 212 илјади денари (2008: 240 илјади денари); и
- Државни обврзници од седма емисија, издадени во 2008 година, со рок на доспевање од 10 години и годишна каматна стапка од 2% (2008:-) кои, со состојба на ден 31 декември 2009, изнесуваат 1.940 илјади денари (2008: 2.121 илјади денари).

Со состојба на 31 декември 2008 година, вкупниот износ од 58.454 илјади денари се однесува на обврзници издадени од Руската влада за кои во текот на 2009 година беше извршен целосен отпис.

**23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи		
Државни записи		
Останати инструменти на пазарот на пари		
Обврзници издадени од државата		
Корпоративни обврзници		
Останати должнички инструменти		
	-	-
Котирани		
Некотирани		
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)</b>	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста</b>	-	-

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари		
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)		
ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)		
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема вакво портфолио.

## 24 Вложувања во подружници и во придружени друштва

### А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2009	претходна година 2008	тековна година 2009	претходна година 2008

### Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	во МКД илјади		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
тековна година 20__					
		-	-	-	-
претходна година 20__					
		-	-	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема вакви вложувања.

**25 Останати побарувања**

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година 2008

Побарувања од купувачите	-	24
Однапред платени трошоци	608	285
Пресметани одложени приходи	1.350	224
Побарувања за провизии и надомести	2.071	101
Побарувања од вработените	3	123
Аванси за нематеријални средства	1.690	367
Аванси за недвижности и опрема		
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)		
<i>залиха на материјал</i>	1.165	589
<i>нумизматика</i>	155	163
<i>закуп на објекти</i>	968	524
<i>Побарувања по плаќања во име на комитенти останато</i>	33	15.942
	49	43
<b>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</b>	<b>8.092</b>	<b>18.385</b>
(Исправка на вредноста)		
<b>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</b>	<b>(1.845)</b>	<b>(15.997)</b>
	<b>6.247</b>	<b>2.388</b>

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година 2008

<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	15.997	14.365
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	564	1.632
(ослободување на исправката на вредноста)	(175)	
ефект од курсни разлики	1.382	
(Отпишани побарувања)	(15.923)	
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>1.845</b>	<b>15.997</b>

**26 Заложени средства**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
Должнички хартии од вредност		
Сопственички инструменти		
<b>Вкупно заложени средства</b>	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема заложени средства.

**27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

<i>во МКД илјади</i>	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)		65.234	5.236	34.328		104.798
преземени во текот на годината				3.556		3.556
(продадени во текот на годината)						-
(пренос во сопствени средства)						-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	<b>65.234</b>	<b>5.236</b>	<b>37.884</b>	-	<b>108.354</b>
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	65.234	5.236	37.884	-	108.354
преземени во текот на годината						
(продадени во текот на годината)						
(пренос во сопствени средства)						-
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	-	<b>65.234</b>	<b>5.236</b>	<b>37.884</b>	-	<b>108.354</b>
<b>Оштетување</b>						
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)						-
загуба поради оштетување во текот на годината		223	406	67		696
(пренос во сопствени средства)						



**27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)**

<i>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</i>	-	223	406	67	-	696
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	223	406	67	-	696
загуба поради оштетување во текот на годината						-
(пренос во сопствени средства)						-
<i>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</i>	-	223	406	67	-	696
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>						
на 1 јануари 2008 (претходна година)	-	65.234	5.236	34.328	-	104.798
на 31 декември 2008 (претходна година)	-	65.011	4.830	37.817	-	107.658
на 31 декември 2009 (тековна година)	-	65.011	4.830	37.817	-	107.658

На 18 декември 2009 година Банката има склучено предоговор за продажба на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во износ од МКД 107.637 илјади. Договорот ќе се реализира во наредните шест месеци. Бидејќи сметководствениот износ на овие средства на датумот на биланс на состојба е еднаков на продажната цена Банката нема направено проценки на овие средства согласно барањата на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на превземените средства врз основа на ненаплатените побарувања.

**28 Нематеријални средства****A Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

група на сметки по позиции

во МКД илјади	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил*	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>							
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)		3.335		5.061	-		8.396
зголемувања преку нови набавки		1.091		1.845			2.936
зголемувања преку интерен развој							-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)							-
(отуѓувања преку деловни комбинации)							-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)							-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба							-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	<b>4.426</b>	-	<b>6.906</b>	-	-	<b>11.332</b>
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	4.426	-	6.906	-	-	11.332
зголемувања преку нови набавки		8.302		215			8.517
зголемувања преку интерен развој							-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)				7.136			7.136
(отуѓувања преку деловни комбинации)							-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)							-

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба								-
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	-	<b>12.728</b>	<b>7.136</b>	<b>7.121</b>	-	-		<b>26.985</b>
<b>Амортизација и оштетување</b>								
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)		2.646		4.397		-		7.043
амортизација за годината		238		245				483
загуба поради оштетување во текот на годината								-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)								-
(отуѓување и расходување)								-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	<b>2.884</b>	-	<b>4.642</b>	-	-		<b>7.526</b>
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	2.884	-	4.642	-	-		7.526
амортизација за годината		404		295				699
загуба поради оштетување во текот на годината								-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)								-
(отуѓување и расходување)								-
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	-	<b>3.288</b>	-	<b>4.937</b>	-	-		<b>8.225</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>								
на 1 јануари 2008 (претходна година)	-	689	-	664	-	-		1.353
<b>на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	<b>1.542</b>	-	<b>2.264</b>	-			<b>3.806</b>

на 31 декември 2009 (тековна година)	-	9.440	7.136	2.184	-	-	18.760
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	---	---	--------

\* само за консолидираните финансиски извештаи

**Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста банката и/или се заложени како обезбедување за обврските на**

во МКД илјади	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2008 (претходна година)						-
на 31 декември 2009 (тековна година)						-

**Промена во сметководствените проценки**

Во текот на годината завршена на 31 декември 2009 години, Банката го промени корисниот век на употреба на софтверот и другите нематеријални средства, врз основа на анализа на оперативната ефикасност на нематеријалните средства. Како резултат на тоа, корисниот век на употреба на софтверот и другите нематеријални средства се продолжи и резултираше со намалување на стпката на амортизација на софтверот од 25% на 15% и на другите нематеријални средства од 20% на 10% соодветно.

Ефектот од овие промени на расходот за амортизација, во тековниот и во идни периоди е како што следи:

	2009	2010	2011	Покасно
Намалување на расходот за амортизација	565	1.307	999	1.051

**29 Недвижности и опрема****A Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

<i>во МКД илјади</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела-риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижност е и опремата земени под закуп	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>									
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)			1,112	49,150	5,656	990		70,122	127,030
зголемувања				6,440	381	16	1,409	2,060	10,306
зголемувања преку деловни комбинации									
(отуѓување и расходување)				(3,212)					(3,212)
(отуѓувања преку деловни комбинации)									-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)									-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба									-
останати преноси				1,409			(1,409)	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	-	<b>1,112</b>	<b>53,787</b>	<b>6,037</b>	<b>1,006</b>	-	<b>72,182</b>	<b>134,124</b>
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	-	1,112	53,787	6,037	1,006	-	72,182	134,124
зголемувања				1,872	1,589		1,098	549	5,108

зголемувања преку деловни комбинации										-
(отуѓување и расходување)										-
(отуѓувања преку деловни комбинации)										-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)										-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба										-
останати преноси										-
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	-	-	1,112	55,659	7,626	1,006	1,098	72,731	139,232	
<b>Амортизација и оштетување</b>										
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)			1,112	43,491	5,465	362		70,122	120,552	
амортизација за годината				2,710	172	8		42	2,932	
загуба поради оштетување во текот на годината										-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)										-
(отуѓување и расходување)				(3,212)					(3,212)	
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)										-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба										-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	-	-	1,112	42,989	5,637	370	-	70,164	120,272	

Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	-	-	1,112	42,989	5,637	370		70,164	120,272
амортизација за годината				3,408	281	6		412	4,107
загуба поради оштетување во текот на годината									-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)									-
(отуѓување и расходување)									-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)									-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба									-
останати преноси									-
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,112</b>	<b>46,397</b>	<b>5,918</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>70,576</b>	<b>124,379</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>									
на 1 јануари 2008 (претходна година)	-	-	-	5,659	191	628	-	-	6,478
<b>на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,798</b>	<b>400</b>	<b>636</b>	<b>-</b>	<b>2,018</b>	<b>13,852</b>
<b>на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,262</b>	<b>1,708</b>	<b>630</b>	<b>1,098</b>	<b>2,155</b>	<b>14,853</b>

#### Промена во сметководствените проценки

Во текот на годината завршена на 31 декември 2009 години, Банката го промени корисниот век на употреба на компјутерската опрема и телекомуникациската опрема, врз основа на анализа на оперативната ефикасност на овие средства. Како резултат на тоа, корисниот век на употреба на компјутерската опрема и телекомуникациската опрема се продолжи и резултираше со намалување на стпката на амортизација на компјутерската опрема од 25% на 20% и на телекомуникациската опрема од 25% на 15% соодветно.

Ефектот од овие промени на расходот за амортизација, во тековниот и во идни периоди е како што следи:

	2009	2010	2011	Покасно
Намалување на расходот за амортизација	585	621	(73)	79

**30 Тековни и одложени даночни средства и обврски**  
**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

во МКД илјади

тековна година 2009      претходна година 2008

Побарувања за данок на добивка (тековен)	664	838
Обврски за данок на добивка (тековен)		

**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

**A Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

во МКД илјади	тековна година 20__			претходна година 20__		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик			-			-
Кредити на и побарувања од банки			-			-
Кредити на и побарувања од други комитенти			-			-
Вложувања во хартии од вредност			-			-
Нематеријални средства			-			-
Недвижности и опрема			-			-
Останати побарувања			-			-



Дериватни обврски чувани за управување со ризик			-		-
Останати обврски			-		-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити			-		-
Останато			-		-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b>	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба			-		-
Заштита од ризик од паричните текови			-		-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>	-	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-	-

**Б** *Непризнаени одложени даночни средства*

	во МКД илјади	
	тековна година	претходна година
	20__	20__
Даночни загуби		
Даночни кредити		
<b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b>		

- -

**B Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

	во МКД илјади	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
			билансот на успех	капиталот	
<b>претходна година 2009</b>					
Дериватни средства чувани за управување со ризик					-
Кредити на и побарувања од банки					-
Кредити на и побарувања од други комитенти					-
Вложувања во хартии од вредност					-
Нематеријални средства					-
Недвижности и опрема					-
Останати побарувања					-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик					-
Останати обврски					-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити					-
Останато					-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба					-
Заштита од ризик од паричните текови					-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>		-	-	-	-

**тековна година 2009**

Дериватни средства чувани за управување со ризик				-
Кредити на и побарувања од банки				-
Кредити на и побарувања од други комитенти				-
Вложувања во хартии од вредност				-
Нематеријални средства				-
Недвижности и опрема				-
Останати побарувања				-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик				-
Останати обврски				-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити				-
Останато				-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба				-
Заштита од ризик од паричните текови				-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема одложени даночни средства и одложени даночни обврски.

**31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба***во МКД илјади*

тековна година 2009	претходна година 2008
------------------------	--------------------------

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

**Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба**

-

-

**Б Група за отуѓување***во МКД илјади*

тековна година 2009	претходна година 2008
------------------------	--------------------------

*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

*Вкупно група на средства за отуѓување*

-

-

*Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

*Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

-

-

**В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување***во МКД илјади*

тековна година 2009	претходна година 2008
------------------------	--------------------------

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

## 32 Обврски за тргување

	во МКД илјади	
	тековна година 20__	претходна година 20__
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ		
Орочени депозити		
Останати депозити		
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ		
Орочени депозити		
Останати депозити		
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари		
Сертификати за депозит		
Издадени обврзници		
Останато		
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>		
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка		
Договори зависни од промената на курсот		
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност		
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39		
	-	-
<b>Вкупно обврски за тргување</b>	-	-

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема обврски за тргување

### 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во МКД илјади

	тековна година 2009		претходна година 2008	
	сегашна сметководстве на вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствен а вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ				
Орочени депозити				
Останати депозити				
	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ				
Орочени депозити				
Останати депозити				
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари				
Сертификати за депозит				
Издадени обврзници				
Останато				
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати финансиски обврски				
<b>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Со состојба 31.12.2009 Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку биланс на успех

**34 Депозити**  
**34.1 Депозити на банки**

	<i>во МКД илјади</i>			
	тековна година 2009		претходна година 2008	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки			-	-
домашни банки				
странски банки				
Депозити по видување				
домашни банки				
странски банки				
Орочени депозити				
домашни банки				
странски банки				
Ограничени депозити				
домашни банки				
странски банки				
Останати депозити				
домашни банки				
странски банки				
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки				
странски банки				
Тековна достасаност				
<b>Вкупно депозити на банки</b>	-	-	-	-

\* Со состојба 31.12.2009 Банката нема депозити на банки

**34.2 Депозити на други комитенти**

	<i>во МКД илјади</i>			
	тековна година 2009		претходна година 2008	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<b>Нефинансиски друштва</b>				
Тековни сметки	14,783		11,774	
Депозити по видување	18		965	
Орочени депозити	5,000		2,905	
Ограничени депозити				
Останати депозити				
Обврски врз основа на камати за депозити	18		168	
	<b>19,819</b>	<b>-</b>	<b>15,812</b>	<b>-</b>
<b>Држава</b>				
Тековни сметки				
Депозити по видување				
Орочени депозити				
Ограничени депозити				
Останати депозити				
Обврски по основ на камати за депозити				
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата</b>				
Тековни сметки	6			
Депозити по видување				
Орочени депозити				
Ограничени депозити				
Останати депозити				
Обврски врз основа на камати за депозити				
	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски друштва, освен банки</b>				
Тековни сметки	2,797		79	
Депозити по видување				
Орочени депозити	43,058		25,004	
Ограничени депозити				
Останати депозити				



Обврски врз основа на камати за депозити	162		939	
	<b>46,017</b>	-	<b>26,022</b>	-
<b>Домаќинства</b>				
Тековни сметки	14,619		13,157	
Депозити по видување	6		20	
Орочени депозити	23,735	612	18,583	614
Ограничени депозити				
Останати депозити				
Обврски врз основа на камати за депозити	380		164	
	<b>38,740</b>	<b>612</b>	<b>31,924</b>	<b>614</b>
<b>Нерезиденти, освен банки</b>				
Тековни сметки	2,285		2,370	
Депозити по видување				
Орочени депозити				
Ограничени депозити				
Останати депозити				
Обврски врз основа на камати за депозити				
	<b>2,285</b>	-	<b>2,370</b>	-
<b>Тековна достасаност</b>				
<b>Вкупно депозити на други комитенти</b>	<b>106,867</b>	<b>612</b>	<b>76,128</b>	<b>614</b>

### 35 Издадени должнички хартии од вредност

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година	претходна година
	20__	20__
Инструменти на пазарот на пари		
Сертификати за депозит		
Издадени обврзници		
Останато		
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност		
<b>Вкупно издадени должнички хартии од вредност</b>	-	-

\* Со состојба 31.12.2009 Банката нема издадени должнички хартии од вредност

**36 Обврски по кредити****A Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

во МКД илјади

	тековна година 2009		претходна година 2008	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<b>Банки</b>				
<b>Резиденти</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Нерезиденти</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Нефинансиски друштва</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Држава</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата</b>				
Обврски по кредити				
Обврски врз основа на камати				
<b>Финансиски друштва, освен банки</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Нерезиденти, освен банки</b>				
<b>Нефинансиски друштва</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Држава</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати				
<b>Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата</b>				
Обврски по кредити				
Репо-трансакции				

Обврски врз основа на камати								
<b>Финансиски друштва, освен банки</b>								
Обврски по кредити								
Репо-транзакции								
Обврски врз основа на камати								
<b>Домаќинства</b>								
Обврски по кредити								
Репо-транзакции								
Обврски врз основа на камати								
Тековна достасаност								
<b>Вкупно обврски по кредити</b>		-		-		-		-
<b>Б Обврски по кредити според кредитодавателот</b>								

во МКД илјади

тековна година 20__	претходна година 20__
краткорочни    долгорочни	краткорочни    долгорочни

домашни извори:


-	-	-	-	-

странски извори:


-	-	-	-	-
Тековна достасаност				
<b>Вкупно обврски по кредити</b>		-		-

\* Со состојба 31.12.2009 Банката нема обврски по кредити

**37 Субординирани обврски**

во МКД илјади

тековна година      претходна година  
20\_\_                      20\_\_*Обврски по субординирани депозити*  
(наведете ги поединечно:)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Обврски врз основа на камати

-                                      -

*Обврски по субординирани кредити*  
(наведете ги поединечно:)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Обврски врз основа на камати

-                                      -

*Обврски по субординирани издадени*  
*должнички хартии од вредност*  
(наведете ги поединечно:)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Обврски врз основа на камати

-                                      -

Откупливи приоритетни акции

-                                      -

**Вкупно субординирани обврски**

-                                      -

\* Со состојба 31.12.2009 Банката нема субординирани обврски

**38 Посебна резерва и резервирања**

<i>во МКД илјади</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктур ирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервира ња	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2008 (претходна година)	3,242						3,242
дополнителни резервирања во текот на годината							-
(искористени резервирања во текот на годината)							-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(1,444)						(1,444)
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>	<b>1,798</b>	-	-	-	-	-	<b>1,798</b>
Состојба на 1 јануари 2009 (тековна година)	1,798	-	-	-	-	-	1,798
дополнителни резервирања во текот на годината							-
(искористени резервирања во текот на годината)							-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(626)						(626)
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>	<b>1,172</b>	-	-	-	-	-	<b>1,172</b>

**39 Останати обврски**

во МКД илјади

	тековна година 2009	претходна година 2008
Обврски кон добавувачите	3,568	2,163
Добиени аванси	1,200	1,200
Обврски за провизиите и надоместите	105	84
Пресметани трошоци	1,084	1,200
Разграничени приходи од претходна година		
Краткорочни обврски кон вработените		
Краткорочни обврски за користите на вработените		
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
<i>обврски за ДДВ</i>	1,266	1,030
<i>обврски во пресметка кредитни картички</i>	3,874	3,478
<i>обврски во пресметка по кредити</i>	154	270
<i>останато</i>		547
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b>11,251</b>	<b>9,972</b>

**40 Запишан капитал**

**A Запишан капитал**

	<i>во МКД</i>		<i>број на издадени акции</i>				<i>во МКД илјади</i>	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	неоткупливи	приоритетни	тековна	претходна	тековна	претходна	тековна	претходна
	акции	акции	година	година	година	година	година	година
		2009	2008	2009	2008	2009	2008	
Состојба на 1 јануари - целосно платени	29,706		26,341	26,341			782,489	782,489
Запишани акции во текот на годината							-	-
Реализација на опциите на акции							-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција							-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално):							-	-
_____							-	-
_____							-	-
<b>Состојба на 31 декември - целосно платени</b>	<b>29.706</b>	<b>-</b>	<b>26,341</b>	<b>26,341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>782,489</b>	<b>782,489</b>

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2008: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

### ***Законска резерва***

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 15% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една петтина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

### **Ревалоризациона резерва за средства расположливи-за-продажба**

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.



**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година	претходна година
	2009	2008
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината		

	<i>во МКД</i>	
	тековна година	претходна година
	2009	2008
Дивиденда по обична акција		
Дивиденда по приоритетна акција		

**Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

напомена: Предлог-одлука за дивиденди за годината од страна на Надзорниот одбор на банката, но до датумот на издавање на Финансиските извештаи, дивидендата не е потврдена од страна на Собранието на акционери на банката.

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година	претходна година
	2009	2008
Објавени дивиденди по 31 декември		

	<i>во МКД</i>	
	тековна година	претходна година
	2009	2008
Дивиденда по обична акција		
Дивиденда по приоритетна акција		

\* По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

**B Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

Име на акционерот	во МКД илјади		во %	
	тековна година 2009 Запишан капитал (номинална вредност)	претходна година 2008 Запишан капитал (номинална вредност)	тековна година 2009 право на глас	претходна година 2008 право на глас
Alfa Finance Holding, Bulgaria	769,108	769,108	98.29%	98.29%
_____				
_____				
_____				
_____				
_____				
<b>Вкупно</b>	<b>769,108</b>	<b>769,108</b>	<b>98.29%</b>	<b>98.29%</b>

**41 Заработка по акција****A Основна заработка по акција**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	(37,440)	(32,402)
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции		
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поделно)		
_____		
_____		
_____		
_____		
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>	<b>(37,440)</b>	<b>(32,402)</b>

	<i>број на акции</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	26,341	26,341
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поделно)		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>26,341</b>	<b>26,341</b>
<b>Основна заработка по акција (во МКД)</b>	<b>(1.421)</b>	<b>(1.230)</b>

**Б Разводната заработка по акција**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009_	претходна година 2008_
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	(37,440)	(32,402)
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)		
_____		
_____		
_____		
_____		
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</b>	<b>(37,440)</b>	<b>(32,402)</b>
	<i>број на акции</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<i>Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	26,341	26,341
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
<b>Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември</b>	<b>26,341</b>	<b>26,341</b>
<b>Разводната заработка по акција (во МКД)</b>	<b>(1.421)</b>	<b>(1.230)</b>

**42.0 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008
<b>Платежни непокриени гаранции</b>		
во денари	752	3,676
во странска валута		
во денари со валутна клаузула		
<b>Чинидбени непокриени гаранции</b>		
во денари		80
во странска валута		
во денари со валутна клаузула		
<b>Непокриени акредитиви</b>		
во денари		
во странска валута		
во денари со валутна клаузула		
<b>Неискористени лимити на кредитни картички</b>	26,178	45,032
<b>Преземени обврски за кредитирање и неискористени по кредитни лимити</b>	3,637	
<b>Останати непокриени потенцијални обврски</b>		
<b>Издадени покриени гаранции</b>		
<b>Покриени акредитиви</b>		
Останати покриени потенцијални обврски		
<b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва</b>	<b>30,567</b>	<b>48,788</b>
(Посебна резерва)	(1,172)	(1,798)
<b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b>	<b>29,395</b>	<b>46,990</b>

**42.2 Потенцијални средства**

	<i>во МКД илјади</i>	
	тековна година 2009	претходна година 2008

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:


**Вкупно потенцијални средства**

- -

### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2009, судските постапки покренати против Банката изнесуваат вкупно 20,374 илјади Денари. Не е евидентирано резервирање на денот на билансирање, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Банката од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Банката верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

## 43 Работи во име и за сметка на трети лица

во МКД илјади

	тековна година 20__			претходна година 20__		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари			-			-
Депозити во странска валута			-			-
Кредити во денари			-			-
Кредити во странска валута			-			-
Други побарувања во денари			-			-
Други побарувања во странска валута			-			-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари			-			-
Депозити во странска валута			-			-
Кредити во денари			-			-
Кредити во странска валута			-			-
Други побарувања во денари			-			-
Други побарувања во странска валута			-			-
Старателски сметки			-			-
Останато			-			-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

- Со состојба 31.12.2009 Банката нема работи во име и за сметка на трети лица

#### 44 Трансакции со поврзаните страни

Матично претпријатие на Банката е Alfa Finance Holding, Bulgaria.

Во согласност со Законот за Банки како поврзани лица со Банката се: лица со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.



**44 Трансакции со поврзаните страни****A Биланс на состојба**

	во МКД илјади	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>							
<b>Средства</b>							
Тековни сметки							-
Средства за тргување							-
Кредити и побарувања							-
хипотекарни кредити							-
потрошувачки кредити					418		418
побарувања по финансиски лизинг							-
побарувања по факторинг и форфетирање							-
останати кредити и побарувања					576	2	578
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)					(14)		(14)
Останати средства							-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	980	2	982
<b>Обврски</b>							
Обврски за тргување							-
Депозити					5,963		5,963
Издадени хартии од вредност							-
Обврски по кредити							-
Субординирани обврски							-
Останати обврски					755		755
<b>Вкупно</b>		-	-	-	6,718	-	6,718
<b>Потенцијални обврски</b>							

	<i>во МКД илјади</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Издадени гаранции							-
Издадени акредитиви							-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)					367 (7)	59 (1)	426 (8)
<b>Вкупно</b>		-	-	-	<b>360</b>	<b>58</b>	<b>418</b>
<b>Потенцијални средства</b>							
Примени гаранции							-
Останати потенцијални средства							-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>							
<b>Средства</b>							
Средства за тргување							-
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити							-
потрошувачки кредити							-
побарувања по финансиски лизинг							-
побарувања по факторинг и форфетирање							-
останати кредити и побарувања					2,863		2,863
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)							-
Останати средства					2,863		2,863
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>							
Обврски за тргување							-
Депозити					7,756		7,756



Трансфери помеѓу субјектите								-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	241	-			<b>241</b>
<b>Расходи</b>								
Расходи за камата				236				236
Расходи за провизии и надомести								-
Нето-загуби од тргување								-
Расходи за набавка на нетековните средства								-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа				16				16
Останати расходи				7				7
Трансфери помеѓу субјектите								-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>259</b>	-			<b>259</b>

	<i>во МКД шлјади</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>2008 (претходна година)</b>							
<b>Приходи</b>							
Приходи од камата					157		157
Приходи од провизии и надомести					8		8
Нето-приходи од тргување							-
Приходи од дивиденда							-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства							-
Останати приходи							-
Трансфери помеѓу субјектите							-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	<b>165</b>	-	<b>165-</b>
<b>Расходи</b>							

Расходи за камата				159		159
Расходи за провизии и надомести				24		24
Нето-загуби од тргување						-
Расходи за набавка на нетековните средства						-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						-
Останати расходи						-
Трансфери помеѓу субјектите						-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>183</b>	-	<b>183</b>

***B Надомести на раководниот кадар на банката***

*во МКД илјади*

тековна година 2009	претходна година 2008
------------------------	--------------------------

	тековна година 2009	претходна година 2008
Краткорочни користи за вработените	13,582	8,108
Користи по престанокот на вработувањето		
Користи поради престанок на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства		
Останато		
<b>Вкупно</b>	<b>13,582</b>	<b>8,108</b>

**45 Наеми****A Наемодавател****A.1 Побарувања по финансиски наеми**

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во МКД илјади</i>				
<b>Состојба на 31 декември 20__ (тековна година)</b>				
<b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b>				
	-			
	-			
	-			
	-			
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 20__ (претходна година)</b>				
<b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b>				
	-			
	-			
	-			
	-			
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

## A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	во МКД илјади	Вкупно побарувања по оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по оперативен наем		
			до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>					
<b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b>					
Побарувања по неотповикливи оперативни наеми		-			
		-			
		-			
		-			
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>					
<b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b>					
Побарувања по неотповикливи оперативни наеми		-	-		
		-			
		-			
		-			
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-

	<i>во МКД илјади</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариск а опрема	Останат а опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:								
состојба на 31 декември 2009 (тековна година)								
состојба на 31 декември 2008 (претходна година)								

**Б Наемател**

**Б1 Обврски по финансиски наеми**

	<i>во МКД илјади</i>	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
			до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 20__ (тековна година)</b>					
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 20__ (претходна година)</b>					
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-



	<i>во МКД илјади</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортн и средства	Мебел и канцелариск а опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:								
<b>Набавна вредност</b>								
Состојба на 1 јануари 20__ (претходна година)								-
зголемувања								-
(отуѓување и расходување)								-
останато								-
<b>Состојба на 31 декември 20__ (претходна година)</b>		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 20__ (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-
зголемувања								-
(отуѓување и расходување)								-
останато								-
<b>Состојба на 31 декември 20__ (тековна година)</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>								
Состојба на 1 јануари 20__ (претходна година)								-
амортизација за годината								-
загуба поради оштетување во текот на годината								-

(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)								-
(отуѓување и расходување)								-
останато								-
<b>Состојба на 31 декември 20__ (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 20__ (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината								
загуба поради оштетување во текот на годината								
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)								
(отуѓување и расходување)								
останато								
<b>Состојба на 31 декември 20__ (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>								
на 1 јануари 20__ (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 20__ (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 20__ (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

	во МКД илјади	Период на достасување на обврските по оперативен наем			
		Вкупно обврски по оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2009 (тековна година)</b>					
Обврски по неотповикливи наеми		3,231	3,231	-	-
		-			
		-			
		-			
<b>Вкупно</b>		<b>3,231</b>	<b>3,231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Состојба на 31 декември 2008 (претходна година)</b>					
Обврски по неотповикливи наеми		3,106	3,106	-	-
		-			
		-			
		-			
<b>Вкупно</b>		<b>3,106</b>	<b>3,106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**46 Плаќања врз основа на акции**

	во МКД илјади	
	тековна година 20__	претходна година 20__
Датум на давање на опцијата		
Датум на истекување на опцијата		
Цена на реализација на опцијата		
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата		
Варијанса		
Очекуван принос на дивидендата		
Каматна стапка		
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата		

	тековна година 20__		претходна година 20__	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена
<b>Состојба на 1 јануари</b>				
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор				
опции дадени на членовите на Управниот одбор				
останати дадени опции				
форфетирани опции				
реализирани опции				
опции со истечен краен рок				
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-	-	-

Со состојба 31.12.2009 Банката нема плаќања по основ на акции

#### 47 Настани по датумот на билансот на состојба

По денот на составување на билансот на состојба Банката има добиено решение бр. 2716 од 19 април 2010 година од НБРМ со кое се издава претходна согласност за промена на седиште на Банката од ул. 27 март бр. 1, 1000 Скопје, на улица Моша Пијаде бр. 4, 1000 Скопје. Новите простории не се во сопственост на Банката и Банката за нив има склучено договор за закуп.